

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 157 год. LXVII

11 ноември 2011, петок

Цената на овој број е 270 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
3421. Закон за изменување и дополнување на Законот за инспекциски надзор.....	2	3432. Решение за овластување за вршење на обука за полагање на стручен испит за управување и/или постапување со отпад.	14
3422. Закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на децата.....	3	3433. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот и условите за обука и полагање на посебен стручен испит за инвестиционо советување („Службен весник на РМ“ бр.145/2010 и 30/2011).....	14
3423. Правилник за формата и содржината на поканата за едукација, начинот на спроведување на едукацијата и начинот на водење на евиденцијата за спроведената едукација.....	5	3434. Упатство за начинот, формата и образецот за известување за средствата и обврските на останатите финансиски институции.....	16
3424. Правилник за формата и содржината на поканата за едукација, начинот на спроведување на едукацијата и начинот на водење на евиденцијата за спроведената едукација.....	8	3435. Правилник за формата и содржината на барањето за добивање на решение за вршење дејност спорт и за формата и содржината на барањето заради недонесување на решение за вршење дејност спорт.....	32
3425. Правилник за формата и содржината на поканата за едукација, начинот на спроведување на едукацијата и начинот на водење на евиденцијата за спроведената едукација.....	11	3436. Правилник за посебните барања за безбедност на храната за посебна нутритивна употреба - диететска храна за посебни медицински намени(*).....	35
3426. Решение за овластување за вршење на обука за полагање на стручен испит за управување и/или постапување со отпад.	13	3437. Одлука за започнување на постапка за јавно приватно партнерство.....	40
3427. Решение за овластување за вршење на обука за полагање на стручен испит за управување и/или постапување со отпад.	13	Меѓународни договори	
3428. Решение за овластување за вршење на обука за полагање на стручен испит за управување и/или постапување со отпад.	13	26. Закон за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Федеративна Република Бразил за ослободување од визи.....	1
3429. Решение за овластување за вршење на обука за полагање на стручен испит за управување и/или постапување со отпад.	13	27. Закон за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Косово за соработка и заемна помош по царински прашања.....	15
3430. Решение за овластување за вршење на обука за полагање на стручен испит за управување и/или постапување со отпад.	14	Огласен дел	1-80
3431. Решение за овластување за вршење на обука за полагање на стручен испит за управување и/или постапување со отпад.	14		

**СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
3421.**

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

**У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР**

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за инспекциски надзор, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 9 ноември 2011 година.

Бр. 07-4657/1
9 ноември 2011 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Горге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

**ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР****Член 1**

Во Законот за инспекциски надзор ("Службен весник на Република Македонија" број 50/10 и 162/10), во членот 16 став (10) зборовите: „Министерството за правда“ се заменуваат со зборовите: „Министерството за информатичко општество и администрација“.

Член 2

Во членот 17 став (3) зборовите: „министерот за правда“ се заменуваат со зборовите: „министерот за информатичко општество и администрација“.

Член 3

Во членот 18 став (8) зборовите: „Агенцијата за државни службеници“ се заменуваат со зборовите: „Министерството за информатичко општество и администрација“.

Член 4

Во членот 19 став 6 зборовите: „министерот за правда“ се заменуваат со зборовите: „министерот за информатичко општество и администрација“.

Член 5

Во членот 20 став 1 зборовите: „министерот за правда“ се заменува со зборовите: „министерот за информатичко општество и администрација“.

Во ставот (3) зборовите: „Агенцијата за државни службеници“ се заменуваат со зборовите: „Агенцијата за администрација“, а зборовите: „Министерството за правда“ се заменуваат со зборовите: „Министерството за информатичко општество и администрација“.

Во ставот (5) зборовите: „Министерството за правда“ се заменуваат со зборовите: „Министерството за информатичко општество и администрација“.

Во ставот (6) зборовите: „министерот за правда“ се заменуваат со зборовите: „министерот за информатичко општество и администрација“.

Член 6

Во членот 21 став (3) зборовите: „министерот за правда“ се заменуваат со зборовите: „министерот за информатичко општество и администрација“.

Член 7

Во членот 22 став (1) по алинејата 3 се додава нова алинеја 4, која гласи:

“- помошник главен инспектор.“

Во ставот (2) по зборот „звање“ се додаваат зборовите: „помлад соработник и“.

Во ставот (3) по зборот „звање“ се додаваат зборовите: „виш соработник и“.

По ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи:

“(5) Помошник на главен инспектор може да биде службеник кој ги исполнува условите за звање помошник раководител на сектор од Законот за државните службеници.“

Ставовите (5) и (6) стануваат ставови (6) и (7).

Член 8

Во членовите 37 став (9) и 40 став (2) зборовите: „министерот за правда“ се заменуваат со зборовите: „министерот за информатичко општество и администрација“.

Член 9

Во членот 41 став (4) зборот „прекинување“ се заменува со зборот „запирање“.

Член 10

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

**L I G J
PËR NDRYSHIM DHE PLOTËSIM TË LIGJIT PËR
MBIKËQYRJE INSPEKTUESE****Neni 1**

Në Ligjin për mbikëqyrje inspektuese "Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 50/10 dhe 162/10, në nenin 16 paragrafi (10) fjalët: "Ministria e Drejtësisë" zëvendësohet me fjalët: "Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës".

Neni 2

Në nenin 17 paragrafi (3) fjalët: "ministri i Drejtësisë" zëvendësohen me fjalët: "ministri i Shoqërisë Informatike dhe Administratës".

Neni 3

Në nenin 18 paragrafi (8) fjalët: "Agjencia për Nëpunës Shtetërorë" zëvendësohen me fjalët: "Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës".

Neni 4

Në nenin 19 paragrafi (6) fjalët: "ministri i Drejtësisë" zëvendësohen me fjalët: "ministri i Shoqërisë Informatike dhe Administratës".

Neni 5

Në nenin 20 paragrafi (1) fjalët: "ministri i Drejtësisë" zëvendësohen me fjalët: "ministri i Shoqërisë Informatike dhe Administratës".

Нë параграфин (3) фјалët: "Agjencia për Nëpunës Shtetërorë" зëvendësohen me фјалët: "Agjencia e Administratës", ndërsa фјалët: "Ministria e Drejtësisë" зëvendësohet me фјалët: "Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës".

Нë параграфин (5) фјалët: "Ministria e Drejtësisë" зëvendësohen me фјалët: "Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës".

Нë параграфин (6) фјалët: "ministri i Drejtësisë" зëvendësohen me фјалët "ministri i Shoqërisë Informatike dhe Administratës".

Нени 6

Нë ненин 21 параграфи (3) фјалët: "ministri i Drejtësisë" зëvendësohen me фјалët: "ministri i Shoqërisë Informatike dhe Administratës".

Нени 7

Нë ненин 22 параграфи (1) pas alinesë 3 shtohet alineja e re 4, si vijon:

"- ndihmëskryeinspektor."

Нë параграфин (2) pas фјалës "titull" shtohen фјалët: "bashkëpunëtor i ri dhe".

Нë параграфин (3) pas фјалës "titull" shtohen фјалët "bashkëpunëtor i lartë dhe".

Pas параграфит (4) shtohet параграфи i ri (5), si vijon:

"(5) Ndhimëskryeinspektor mund të jetë nëpunësi që i plotëson kushtet për titull ndihmësudhëheqës i sektorit nga Ligji për nëpunës shtetërorë."

Параграфët (5) dhe (6) bëhen параграфë (6) dhe (7).

Нени 8

Нë ненин 37 параграфи (9) dhe 40 параграфи (2) фјалët: "ministri i Drejtësisë" зëvendësohen me фјалët: "ministri i Shoqërisë Informatike dhe Administratës".

Нени 9

Нë ненин 41 параграфи (4) фјала "ndërprejте" зëvendësohet me фјалën "ndalim".

Нени 10

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

3422.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за заштита на децата,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 9 ноември 2011 година.

Бр. 07-4658/1
9 ноември 2011 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Горге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА

Член 1

Во Законот за заштитата на децата („Службен весник на Република Македонија“ број 98/2000, 17/2003, 65/2004, 113/2005, 98/2008, 107/2008, 83/2009, 156/2009 и 51/11), по членот 78 се додава нов член 78-а, кој гласи:

„Член 78-а

Основачот на приватна установа за деца донесува акт за основање.

Со актот за основање од ставот 1 на овој член особено се утврдува:

- 1) назив, односно име на основачот;
- 2) назив, односно име на фирмата на установата и седиште на установата за деца;
- 3) вид на дејноста на установата за деца;
- 4) средства за основање и почеток со работа на установата за деца и начин на обезбедување на средства;
- 5) време за кое установата се основа;
- 6) права и обврски на основачот во поглед на вршењето на дејноста и меѓусебни права и обврски на установата за деца и основачот;
- 7) управување со установата за деца;
- 8) права и обврски на установата за деца во правниот промет;
- 9) вршител на должноста директор и
- 10) рок за донесување на статутот.“

Член 2

Членот 79 се менува и гласи:

„Основачот на приватната установа за деца не може да ја прошири или промени дејноста за која е основана без претходно одобрение од Владата.“

Член 3

Правно лице, чија регистрирана претежна дејност не е од областа на згрижување и воспитување на деца од предучилишна возраст, а во рамките на своето работење обезбедува и остварува услуги од дејноста згрижување и воспитување на деца од предучилишна возраст, односно одредени работи од дејноста згрижување и воспитување на деца од предучилишна возраст, е должно во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон да поведе постапка за трансформирање во установа за деца, да ги усогласи своите акти, организацијата и работењето согласно со одредбите од овој закон. Министерството на барање на правното лице проверува дали се исполнети условите утврдени со овој закон.

Владата на предлог на Министерството донесува одлука за одобрување за трансформација во установа за деца, без ликвидација на правното лице од ставот 1 на овој член.

Доколку правното лице од ставот 1 на овој член нема да изврши усогласување на своите акти, организацијата и работењето со одредбите од овој закон, министерот донесува решение за забрана на вршење на работите од областа на дејноста на згрижување и воспитување на деца од предучилишна возраст.

Министерот по правото на надзор и мислење на комисијата од членот 73 од овој закон го донесува решението од ставот 3 на овој член.

Правното лице има право на жалба против решението од ставот 3 на овој член во рок од 15 дена од денот на приемот на решението до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен.

По конечното на решението од ставот 3 на овој член, решението се доставува до надлежни органи за преземање на соодветни мерки и дејствија.

Член 4

Правно лице, чија регистрирана претежна дејност не е од областа на одморот и рекреацијата на деца, а во рамките на своето работење обезбедува и остварува услуги од дејноста одмор и рекреација на деца, е должно во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон да поведе постапка за трансформирање во установа за деца, да ги усогласи своите акти, организацијата и работењето согласно со одредбите од овој закон. Министерството на барање на правното лице проверува дали се исполнети условите утврдени со овој закон.

Владата на предлог на Министерството донесува одлука за одобрување за трансформација во установа за деца, без ликвидација на правното лице од ставот 1 на овој член.

Доколку правното лице од ставот 1 на овој член не изврши усогласување на своите акти, организацијата и работењето со одредбите од овој закон, министерот донесува решение за забрана на вршење на работите од областа на дејноста на одмор и рекреација на деца.

Министерот по правото на надзор и мислење на комисијата од членот 73 од овој закон го донесува решението од ставот 3 на овој член.

Правното лице има право на жалба против решението од ставот 3 на овој член во рок од 15 дена од денот на приемот на решението до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен.

По конечното на решението од ставот 3 на овој член, решението се доставува до надлежни органи за преземање на соодветни мерки и дејствија.

Член 5

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, освен одредбите од членовите 3 став 5 и 4 став 5 од овој закон, кои ќе започнат да се применуваат со започнување на примената на Законот за основање на Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен.

L I G J PËR NDRYSHIM DHE PLOTËSIM TË LIGJIT PËR MBROJTJEN E FËMIJËVE

Neni 1

Në Ligjin për mbrojtjen e fëmijëve ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 98/2000, 17/2003, 65/2004, 113/2005, 98/2008, 107/2008, 83/2009, 156/2009 dhe 51/11), pas nenit 78 shtohet neni i ri 78-a, si vijon:

"Neni 78-a

Themeluesi i institucionit privat për fëmijë miraton akt për themelim.

Me aktin për themelim nga paragrafi 1 i këtij neni, përcaktohen veçanërisht:

- 1) titulli, përkatësisht emri i themeluesit;
- 2) titulli, përkatësisht emri i firmës së institucionit dhe selisë së institucionit për fëmijë;
- 3) lloji i veprimtarisë së institucionit për fëmijë;
- 4) mjetet për themelim dhe fillim me punë të institucionit për fëmijë dhe mënyra e sigurimit të mjeteve;
- 5) koha për të cilën institucioni themelohet;
- 6) të drejtat dhe detyrat e themeluesit lidhur me kryerjen e veprimtarisë dhe të drejtat dhe detyrat e ndërsjella të institucionit për fëmijë dhe themeluesit;

- 7) menaxhimi me institucionin për fëmijë;
- 8) të drejtat dhe detyrat e institucionit për fëmijë në qarkullimin juridik;
- 9) ushtruesi i detyrës së drejtorit dhe
- 10) afati për miratimin e statutit."

Neni 2

Neni 79 ndryshohet si vijon:

"Themeluesi i institucionit privat për fëmijë mund ta zgjerojë ose ndryshojë veprimtarinë për të cilën është themeluar, pa leje paraprake nga Qeveria."

Neni 3

Personi juridik, veprimtaria kryesore e regjistruar e të cilit nuk është nga sfera e përkujdesjes dhe edukimit të fëmijëve të moshës parashkollore, e në kuadër të punës së tij siguron dhe kryen shërbime të veprimtarisë përkujdesje dhe edukim të fëmijëve të moshës parashkollore, përkatësisht punë të caktuara nga veprimtaria përkujdesje dhe edukim të fëmijëve të moshës parashkollore, është i detyruar që në afat prej gjashtë muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji, të ngritë procedurë për transformim në institucion për fëmijë, t'i harmonizojë aktet e tij, organizimin dhe punën në pajtim me dispozitat e këtij ligji. Ministria me kërkesë të personit juridik kontrollon nëse janë plotësuar kushtet e përcaktuara me këtë ligj.

Qeveria me propozim të Ministrisë miraton vendim për lejimin e transformimit në institucion për fëmijë, pa likuidim të personit juridik nga paragrafi 1 i këtij neni.

Nëse personi juridik nga paragrafi 1 i këtij neni nuk e kryen harmonizimin e akteve të tij, organizimin dhe punën me dispozitat e këtij ligji, ministri miraton aktvendim për ndalim të kryerjes së punëve nga sfera e veprimtarisë së përkujdesjes dhe edukimit të fëmijëve të moshës parashkollore.

Ministri me të drejtë të mbikëqyrjes dhe mendimit të komisionit nga neni 73 i këtij ligji, e miraton aktvendimin nga paragrafi 3 i këtij neni.

Personi juridik ka të drejtë ankese kundër aktvendimit nga paragrafi 3 i këtij neni në afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit të aktvendimit, te Komisioni Shtetëror për Vendimarrje në Procedurë Administrative dhe Procedurë të Marrëdhënies së Punës në Shkallë të Dytë.

Pas përfundimit të aktvendimit nga paragrafi 3 i këtij neni, aktvendimi dorëzohet te organet kompetente për marrjen e masave dhe veprimeve përkatëse.

Neni 4

Personi juridik, veprimtaria kryesore e regjistruar e të cilit nuk është nga sfera e pushimit dhe rekreacionit të fëmijëve, e në kuadër të punës së tij siguron edhe kryen shërbime të veprimtarisë së pushimit dhe rekreacionit të fëmijëve, është i detyruar që në afat prej gjashtë muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji të ngritë procedurë për transformim në institucion për fëmijë, t'i harmonizojë aktet e tij, organizimin dhe punën në pajtim me dispozitat e këtij ligji. Ministria me kërkesë të personit juridik kontrollon nëse janë plotësuar kushtet e përcaktuara me këtë ligj.

Qeveria me propozim të Ministrisë miraton vendim për lejimin e transformimit në institucion për fëmijë, pa likuidim të personit juridik nga paragrafi 1 i këtij neni.

Nëse personi juridik nga paragrafi 1 i këtij neni nuk e kryen harmonizimin e akteve të tij, organizimin dhe punën me dispozitat e këtij ligji, ministri miraton aktvendim për ndalim të kryerjes së punëve nga sfera e veprimtarisë së pushimit dhe rekreacionit të fëmijëve.

Ministri me të drejtë të mbikëqyrjes dhe mendimit të komisionit nga neni 73 i këtij ligji, miraton aktvendim nga paragrafi 3 i këtij neni.

Personi juridik ka të drejtë ankese kundër aktvendimit nga paragrafi 3 i këtij neni në afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit të aktvendimit, te Komisioni Shtetëror për Vendimmarrje në Procedurë Administrative dhe Procedurë të Marrëdhënies së Punës në Shkallë të Dytë.

Pas përfundimit të aktvendimit nga paragrafi 3 i këtij neni, aktvendimi dorëzohet te organet kompetente për marrjen e masave dhe veprimeve përkatëse.

Neni 5

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë", përveç dispozitave të neneve 3 paragrafi 5 dhe 4 paragrafi 5 të këtij ligji, që do të fillojnë të zbatohen me fillimin e zbatimit të Ligjit për themelimin e Komisioni Shtetëror për Vendimmarrje në Procedurë Administrative dhe Procedurë të Marrëdhënies së Punës në Shkallë të Dytë.

МИНИСТЕРСТВО

ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

3423.

Прз основа на член 19-в ставови 2 и 9 од Законот за агенциите за привремени вработувања ("Службен весник на Република Македонија" бр.49/06, 102/08, 145/10 и 136/11), министерот за труд и социјална политика, донесе

П РА В И Л Н И К

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПОКАНАТА ЗА ЕДУКАЦИЈА, НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЕДУКАЦИЈАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈАТА ЗА СПРОВЕДЕНАТА ЕДУКАЦИЈА

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на поканата за едукација, начинот на спроведување на едукацијата, како и начинот на водење на евиденцијата за спроведената едукација.

Член 2

Кога во вршењето на инспекцискиот надзор, инспекторот за труд, ќе констатира сторена неправилност за прекршок, на лицето или работодавачот, му врачува покана за едукација.

Поканата за едукација од член 1 на овој член, се врачува лично на лицето или на работодавачот што се повикува на едукација.

Инспекторот треба да обезбеди уреден доказ дека лицето или работодавачот што се повикува на едукација, уредно ја примило поканата од ставот 1 на овој член.

Поканата од ставот 1 на овој член, се печати на хартија со бела боја, на А4 формат, во три идентични примероци, и ги содржи следниве елементи:

- грбот на Република Македонија и назив на органот кој ја спроведува едукацијата;
- архивски број и датум на издавање;
- назив на поканата;
- податоци за лицето кое се повикува на едукацијата (име и презиме, ЕМБГ, место на раѓање, адреса на живеење, функцијата што ја врши кај работодавачот, занимање и државјанство);

- податоци за работодавачот (назив и седиште, жи-ро сметка, даночен број и депонент банка на работодавачот);

- време, датум и место каде ќе се спроведе едукацијата;

- кратко назначување на предметот на поканата и одредбата според која е направена неправилноста;

- име и презиме на инспекторот кој ќе ја врши едукацијата;

- место и датум на издавање на поканата;

- место на печат и

- забелешка: Согласно со член 19-в став 5 од Законот за агенциите за привремени вработувања, доколку во закажаниот термин лицето или работодавачот над кое се спроведува едукацијата не се јави на едукацијата, ќе се смета дека едукацијата е спроведена.

Образецот на поканата за едукација е даден во прилог бр.1 и е составен дел на овој правилник.

Член 3

Едукацијата се врши во просториите на Државниот инспекторат за труд.

По исклучок од став 1 на овој член, едукацијата може да се врши и во деловните простории на работодавачот во кои при вршење на инспекцискиот надзор е утврдена неправилноста.

Член 4

Едукацијата се врши во времето што ќе го одреди државниот инспектор за труд.

Едукацијата се врши два пати месечно, а по потреба и повеќе пати.

Член 5

За спроведената едукација, се води евиденција, рачно и во електронска форма.

Евиденцијата од став 1 на овој член содржи:

- реден број;
- број и датум на поканата за евиденција;
- име и презиме на лицето кое се повикува на едукација;

- назив и седиште на работодавачот;

- кратко означување на предметот на едукација;

- име и презиме на инспекторот кој ја извршил едукацијата;

- датум кога е извршена едукацијата и

- забелешка.

Образецот за водење на евиденцијата за спроведената едукација, е даден во прилог бр.2 и е составен дел на овој правилник.

Член 6

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 08-7493/1
3 ноември 2011 година
Скопје

Министер за труд
и социјална политика,
Спиро Ристовски, с.р.

Прилог бр.1



Република Македонија
Министерство за труд и социјална политика
Државен инспекторат за труд
Бр. _____ од _____ година

ПОКАНА
за спроведување на едукација

1.Податоци за лицето кое се повикува на едукација

Име _____ и _____ презиме _____
ЕМБГ _____ место _____ на _____ раѓање _____
Адреса _____ на _____ живеење _____
Функција _____ што _____ ја _____ врши _____ кај _____ работодавачот _____
Занимање _____
државјанство _____

2. Податоци за работодавачот

Назив и седиште _____

Жиро сметка _____ даночен
број _____
Депонент банка на работодавачот _____

Државниот инспектор за труд ќе спроведе едукација во _____ часот, на ден
_____ година, во просториите на _____, лоцирани
на ул. _____
Предмет на поканата е _____

Име и презиме на инспекторот _____

Место и датум на издавање _____

М.П.

ЗАБЕЛЕШКА:

Согласно со член 19-в став 5 од Законот за агенциите за привремени вработувања, доколку во закажаниот термин лицето или работодавачот над кое се спроведува едукација не се јави на едукацијата, ќе се смета дека едукацијата е спроведена.

3424.

Врз основа на член 258-а ставови 2 и 9 од Законот за работните односи ("Службен весник на Република Македонија" бр. 62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10, 52/10, 124/10 и 47/11), министерот за труд и социјална политика, донесе

П РА В И Л Н И К

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПОКАНАТА ЗА ЕДУКАЦИЈА, НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЕДУКАЦИЈАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈАТА ЗА СПРОВЕДЕНАТА ЕДУКАЦИЈА

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на поканата за едукација, начинот на спроведување на едукацијата, како и начинот на водење на евиденцијата за спроведената едукација.

Член 2

Кога во вршењето на инспекцискиот надзор, инспекторот за труд, ќе констатира сторена неправилност за прекршок, на лицето или работодавачот, му врачува покана за едукација.

Поканата за едукација од член 1 на овој член, се врачува лично на лицето или на работодавачот што се повикува на едукација.

Инспекторот треба да обезбеди уреден доказ дека лицето или работодавачот што се повикува на едукација, уредно ја примило поканата од ставот 1 на овој член.

Поканата од ставот 1 на овој член, се печати на хартија со бела боја, на А4 формат, во три идентични примероци, и ги содржи следниве елементи:

- грбот на Република Македонија и назив на органот кој ја спроведува едукацијата;
- архивски број и датум на издавање;
- назив на поканата;
- податоци за лицето кое се повикува на едукацијата (име и презиме, ЕМБГ, место на раѓање, адреса на живеење, функцијата што ја врши кај работодавачот, занимање и државјанство);
- податоци за работодавачот (назив и седиште, жиро сметка, даночен број и депонент банка на работодавачот);
- време, датум и место каде ќе се спроведе едукацијата;
- кратко назначување на предметот на поканата и одредбата според која е направена неправилноста;
- име и презиме на инспекторот кој ќе ја врши едукацијата;
- место и датум на издавање на поканата;

- место на печат и

- забелешка: Согласно со член 258-а став 5 од Законот за работните односи, доколку во закажаниот термин лицето или работодавачот над кое се спроведува едукацијата не се јави на едукацијата, ќе се смета дека едукацијата е спроведена.

Образецот на поканата за едукација е даден во прилог бр.1 и е составен дел на овој правилник.

Член 3

Едукацијата се врши во просториите на Државниот инспекторат за труд.

По исклучок од став 1 на овој член, едукацијата може да се врши и во деловните простории на работодавачот во кои при вршење на инспекцискиот надзор е утврдена неправилноста.

Член 4

Едукацијата се врши во времето што ќе го одреди државниот инспектор за труд.

Едукацијата се врши два пати месечно, а по потреба и повеќе пати.

Член 5

За спроведената едукација, се води евиденција, рачно и во електронска форма.

Евиденцијата од став 1 на овој член содржи:

- реден број;
- број и датум на поканата за евиденција;
- име и презиме на лицето кое се повикува на едукација;
- назив и седиште на работодавачот;
- кратко означување на предметот на едукација;
- име и презиме на инспекторот кој ја извршил едукацијата;
- датум кога е извршена едукацијата и
- забелешка.

Образецот за водење на евиденцијата за спроведената едукација, е даден во прилог бр.2 и е составен дел на овој правилник.

Член 6

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-7493/2
3 ноември 2011 година
Скопје

Министер за труд
и социјална политика,
Спиро Ристевски, с.р.

Прилог бр.1



Република Македонија
Министерство за труд и социјална политика
Државен инспекторат за труд
Бр. _____ од _____ година

ПОКАНА
за спроведување на едукација

1. Податоци за лицето кое се повикува на едукација

Име и презиме _____
ЕМБГ _____ место на раѓање _____
Адреса на живеење _____
Функција што ја врши кај работодавачот _____
Занимање _____ државјанство _____

2. Податоци за работодавачот

Назив и седиште _____
Жиро сметка _____ даночен број _____
Депонент банка на работодавачот _____

Државниот инспектор за труд ќе спроведе едукација во _____ часот, на ден
_____ година, во просториите на _____, лоцирани на
ул. _____
Предмет на поканата е _____

Име и презиме на инспекторот _____

Место и датум на издавање _____

М.П.

ЗАБЕЛЕШКА:

Согласно со член 258-а став 5 од Законот за работните односи, доколку во закажаниот термин лицето или работодавачот над кое се спроведува едукација не се јави на едукацијата, ќе се смета дека едукацијата е спроведена.

3425.

Врз основа на член 57-б ставови 2 и 9 од Законот за евиденциите од областа на трудот („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/04, 102/08 и 17/11), министерот за труд и социјална политика, донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПОКАНАТА ЗА
ЕДУКАЦИЈА, НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА
ЕДУКАЦИЈАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА
ЕВИДЕНЦИЈАТА ЗА СПРОВЕДЕНАТА ЕДУКАЦИЈА

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на поканата за едукација, начинот на спроведување на едукацијата, како и начинот на водење на евиденцијата за спроведената едукација.

Член 2

Кога во вршењето на инспекцискиот надзор, инспекторот за труд, ќе констатира сторена неправилност за прекршок, на лицето или работодавачот, му врачува покана за едукација.

Поканата за едукација од член 1 на овој член, се врачува лично на лицето или на работодавачот што се повикува на едукација.

Инспекторот треба да обезбеди уреден доказ дека лицето или работодавачот што се повикува на едукација, уредно ја примило поканата од ставот 1 на овој член.

Поканата од ставот 1 на овој член, се печати на хартија со бела боја, на А4 формат, во три идентични примероци, и ги содржи следниве елементи:

- грбот на Република Македонија и назив на органот кој ја спроведува едукацијата;
- архивски број и датум на издавање;
- назив на поканата;
- податоци за лицето кое се повикува на едукацијата (име и презиме, ЕМБГ, место на раѓање, адреса на живеење, функцијата што ја врши кај работодавачот, занимање и државјанство);
- податоци за работодавачот (назив и седиште, жиро сметка, даночен број и депонент банка на работодавачот);
- време, датум и место каде ќе се спроведе едукацијата;
- кратко назначување на предметот на поканата и одредбата според која е направена неправилноста;
- име и презиме на инспекторот кој ќе ја врши едукацијата;
- место и датум на издавање на поканата;
- место на печат и

- забелешка: Согласно со член 57-б став 5 од Законот за евиденциите од областа на трудот, доколку во закажаниот термин лицето или работодавачот над кое се спроведува едукацијата не се јави на едукацијата, ќе се смета дека едукацијата е спроведена.

Образецот на поканата за едукација е даден во прилог бр.1 и е составен дел на овој правилник.

Член 3

Едукацијата се врши во просториите на Државниот инспекторат за труд.

По исклучок од став 1 на овој член, едукацијата може да се врши и во деловните простории на работодавачот во кои при вршење на инспекцискиот надзор е утврдена неправилноста.

Член 4

Едукацијата се врши во времето што ќе го одреди државниот инспектор за труд.

Едукацијата се врши два пати месечно, а по потреба и повеќе пати.

Член 5

За спроведената едукација, се води евиденција, рачно и во електронска форма.

Евиденцијата од став 1 на овој член содржи:

- реден број;
- број и датум на поканата за евиденција;
- име и презиме на лицето кое се повикува на едукација;
- назив и седиште на работодавачот;
- кратко означување на предметот на едукација;
- име и презиме на инспекторот кој ја извршил едукацијата;
- датум кога е извршена едукацијата и
- забелешка.

Образецот за водење на евиденцијата за спроведената едукација, е даден во прилог бр.2 и е составен дел на овој правилник.

Член 6

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-7493/3
3 ноември 2011 година
Скопје

Министер за труд
и социјална политика,
Спиро Ристевски, с.р.

**МИНИСТЕРСТВО
ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО
ПЛАНИРАЊЕ**

3426.

Врз основа на член 38 од Закон за управување СО отпадот („Службен весник на Република Македонија“ бр. 09/11), Министерот за животна средина и просторно планирање донесе

**Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА ОБУКА ЗА ПО-
ЛАГАЊЕ НА СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА УПРАВУВАЊЕ
И/ИЛИ ПОСТАПУВАЊЕ СО ОТПАД**

1. Се овластува Центар за промоција на одржливи земјоделски практики и рурален развој ЦеПроСАРД од Скопје да врши обуки за полагање на стручен испит за управување и/или постапување со отпад.

2. Центар за промоција на одржливи земјоделски практики и рурален развој ЦеПроСАРД, се овластува да ја реализира Програмата за обуката за полагање на стручен испитот за управување и/или постапување со отпад во вкупно траење од 50 часови и на кандидатот кој редовно ја посетувал обуката за полагање на стручен испит за управување и/или постапување со отпад да му издаде потврда за учество во обука за стручно оспособување за управување и/или постапување со отпад.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, и ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 11-8405/1
10 октомври 2011 година
Скопје

Министер,
Абдилаќим Адеми, с.р.

3427.

Врз основа на член 38 од Закон за управување со отпадот („Службен весник на Република Македонија“ бр. 09/11), Министерот за животна средина и просторно планирање донесе

**Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА ОБУКА ЗА ПО-
ЛАГАЊЕ НА СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА УПРАВУВАЊЕ
И/ИЛИ ПОСТАПУВАЊЕ СО ОТПАД**

1. Се овластува Фондација за медиуми граѓанско општество МАКЕДОНСКИ ИНСТИТУТ ЗА МЕДИУМИ, да врши обуки за полагање на стручен испит за управување и/или постапување со отпад.

2. Фондација за медиуми граѓанско општество МАКЕДОНСКИ ИНСТИТУТ ЗА МЕДИУМИ, се овластува да ја реализира Програмата за обуката за полагање на стручен испитот за управување и/или постапување со отпад во вкупно траење од 50 часови и на кандидатот кој редовно ја посетувал обуката за полагање на стручен испит за управување и/или постапување со отпад да му издаде потврда за учество во обука за стручно оспособување за управување и/или постапување со отпад.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, и ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 11-8405/2
10 октомври 2011 година
Скопје

Министер,
Абдилаќим Адеми, с.р.

3428.

Врз основа на член 38 од Закон за управување СО отпадот („Службен весник на Република Македонија“ бр. 09/11), Министерот за животна средина и просторно планирање донесе

**Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА ОБУКА ЗА ПО-
ЛАГАЊЕ НА СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА УПРАВУВАЊЕ
И/ИЛИ ПОСТАПУВАЊЕ СО ОТПАД**

1. Се овластува Друштво за технолошки и лабораториски испитувања, проектирање и услуги ТЕХНОЛАБ доо, Скопје да врши обуки за полагање на стручен испит за управување и/или постапување со отпад.

2. Друштво за технолошки и лабораториски испитувања, проектирање и услуги ТЕХНОЛАБ доо- Скопје, се овластува да ја реализира Програмата за обуката за полагање на стручен испитот за управување и/или постапување со отпад во вкупно траење од 50 часови и на кандидатот кој редовно ја посетувал обуката за полагање на стручен испит за управување и/или постапување со отпад да му издаде потврда за учество во обука за стручно оспособување за управување и/или постапување со отпад.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, и ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 11-8410/1
10 октомври 2011 година
Скопје

Министер,
Абдилаќим Адеми, с.р.

3429.

Врз основа на член 38 од Закон за управување со отпадот („Службен весник на Република Македонија“ бр. 09/11), Министерот за животна средина и просторно планирање донесе

**Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА ОБУКА ЗА ПО-
ЛАГАЊЕ НА СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА УПРАВУВАЊЕ
И/ИЛИ ПОСТАПУВАЊЕ СО ОТПАД**

1. Се овластува Друштвото за консалтинг, тренинг и услуги ЕВОЛВИНГ ДОО од Скопје, да врши обуки за полагање на стручен испит за управување и/или постапување со отпад.

2. Друштвото за консалтинг, тренинг и услуги ЕВОЛВИНГ ДОО од Скопје, се овластува да ја реализира Програмата за обуката за полагање на стручен испитот за управување и/или постапување со отпад во вкупно траење од 50 часови и на кандидатот кој редовно ја посетувал обуката за полагање на стручен испит

за управување и/или постапување со отпад да му издаде потврда за учество во обука за стручно оспособување за управување и/или постапување со отпад.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 11-8410/2
10 октомври 2011 година
Скопје

Министер,
Абдилаќим Адеми, с.р.

3430.

Врз основа на член 38 од Закон за управување со отпадот („Службен весник на Република Македонија“ бр. 09/11), Министерот за животна средина и просторно планирање донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА ОБУКА ЗА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА УПРАВУВАЊЕ И/ИЛИ ПОСТАПУВАЊЕ СО ОТПАД

1. Се овластува УНИВЕРЗИТЕТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ-факултет за природни и технички науки, да врши обуки за полагање на стручен испит за управување и/или постапување со отпад.

2. УНИВЕРЗИТЕТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ-факултет за природни и технички науки, се овластува да ја реализира Програмата за обуката за полагање на стручен испитот за управување и/или постапување со отпад во вкупно траење од 50 часови и на кандидатот кој редовно ја посетувал обуката за полагање на стручен испит за управување и/или постапување со отпад да му издаде потврда за учество во обука за стручно оспособување за управување и/или постапување со отпад.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 11-8410/3
10 октомври 2011 година
Скопје

Министер,
Абдилаќим Адеми, с.р.

3431.

Врз основа на член 38 од Закон за управување со отпадот („Службен весник на Република Македонија“ бр. 09/11), Министерот за животна средина и просторно планирање донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА ОБУКА ЗА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА УПРАВУВАЊЕ И/ИЛИ ПОСТАПУВАЊЕ СО ОТПАД

1. Се овластува РЕГИОНАЛНИОТ ЦЕНТАР ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА (РЕЦ), Канцеларија на Македонија да врши обуки за полагање на стручен испит за управување и/или постапување со отпад.

2. РЕГИОНАЛНИОТ ЦЕНТАР ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА (РЕЦ), Канцеларија на Македонија, се овластува да ја реализира Програмата за обуката за полагање на стручен испитот за управување и/или постапување со отпад во вкупно траење од 50 часови и на кандидатот кој редовно ја посетувал обуката за полагање

на стручен испит за управување и/или постапување со отпад да му издаде потврда за учество во обука за стручно оспособување за управување и/или постапување со отпад.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 11-8197/1
10 октомври 2011 година
Скопје

Министер,
Абдилаќим Адеми, с.р.

3432.

Врз основа на член 38 од Закон за управување со отпадот („Службен весник на Република Македонија“ бр. 09/11), Министерот за животна средина и просторно планирање донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА ОБУКА ЗА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА УПРАВУВАЊЕ И/ИЛИ ПОСТАПУВАЊЕ СО ОТПАД

1. Се овластува Друштвото за друго образование, менаџмент и консалтинг услуги Тренинг Центар ЦЕС од Скопје, да врши обуки за полагање на стручен испит за управување и/или постапување со отпад.

2. Друштвото за образование, менаџмент и консалтинг услуги Тренинг Центар ЦЕС се овластува да ја реализира Програмата за обуката за полагање на стручен испитот за управување и/или постапување со отпад во вкупно траење од 50 часови и на кандидатот кој редовно ја посетувал обуката за полагање на стручен испит за управување и/или постапување со отпад да му издаде потврда за учество во обука за стручно оспособување за управување и/или постапување со отпад.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 11-8164/1
10 октомври 2011 година
Скопје

Министер,
Абдилаќим Адеми, с.р.

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3433.

Врз основа на член 190 став 2 и член 150, став 5 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ број 95/2005, 25/2007, 07/2008, 57/2010 и 135/2011), Комисијата за хартии од вредност на РМ на седницата одржана на 1.11.2011 година донесе

ПРАВИЛНИК

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА ОБУКА И ПОЛАГАЊЕ НА ПОСЕБЕН СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА ИНВЕСТИЦИОНО СОВЕТУВАЊЕ („СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ“ БР.145/2010 И 30/2011)

Член 1

Член 1 став 1 алинеја 3 во Правилникот за начинот и условите за обука и полагање на посебен стручен испит за инвестиционо советување се менува и гласи:

-начин и постапка за признавање на документ издаден од глобална професионална организација од областа на хартиите од вредност или од надлежен орган (регулаторно тело) во земја членка на ЕУ, ЕЕП, Швајцарската конфедерација, САД или друга земја со чиј надлежен орган (регулаторно тело) е склучен договор за меѓусебно признавање на професионални квалификации на принцип на реципроцитет, со кој се докажува стекнатата квалификација во странство во областа на инвестиционо советување.

Член 2

Член 21 се менува и гласи „Признавањето на документ издаден од издаден од глобална професионална организација од областа на хартиите од вредност, од надлежен орган (регулаторно тело) во земја членка на ЕУ, ЕЕП, Швајцарската конфедерација, САД или друга земја со чиј надлежен орган (регулаторно тело) е склучен договор за меѓусебно признавање на професионални квалификации на принцип на реципроцитет со кој се докажува стекнатата квалификација во странство во областа на инвестиционо советување го врши Комисијата на начин утврден со овој Правилник.“

Член 3

Во член 22 став 1 зборовите „сертификатите стекнати во странство“ се бришат и се додаваат зборовите „документите издадени од глобална професионална организација од областа на хартиите од вредност, од надлежен орган (регулаторно тело) во земја членка на ЕУ, ЕЕП, Швајцарската конфедерација, САД или друга земја со чиј надлежен орган (регулаторно тело) е склучен договор за меѓусебно признавање на професионални квалификации на принцип на реципроцитет со кој се докажува стекнатата квалификација во странство во областа на инвестиционо советување.“

Во член 22, став 1, алинеја 2 зборовите „уверение/сертификатот за инвестиционо советување“ се бришат и се додаваат зборовите „документ издаден од глобална професионална организација од областа на хартиите од вредност, од надлежен орган (регулаторно тело) во земја членка на ЕУ, ЕЕП, Швајцарската конфедерација, САД или друга земја со чиј надлежен орган (регулаторно тело) е склучен договор за меѓусебно признавање на професионални квалификации на принцип на реципроцитет со кој се докажува стекнатата квалификација во странство во областа на инвестиционо советување.“

Во член 22, став 1, алинеја 3 се менува и гласи „наставен план и програма на обуката за инвестиционо советување објавен од страна на странски надлежен орган (регулаторно тело) врз основа на која е издаден документ со кој се докажува стекнатата квалификација во странство во областа на инвестиционо советување, освен ако документот за инвестиционо советување е издаден CFA Institute, Charlottesville, Virginia-САД или од надлежен орган (регулаторно тело) во земја членка на ЕУ, ЕЕП, Швајцарската конфедерација, САД или друга земја со чиј надлежен орган (регулаторно тело) е склучен договор за меѓусебно признавање на професионални квалификации на принцип на реципроцитет.“

Во член 22, став 1, алинеја 5 зборовите „уверение/сертификат за инвестиционо советување“ се бришат и се додаваат зборовите „документ издаден од глобална професионална организација од областа на хартиите од вредност, од надлежен орган (регулаторно тело) во земја членка на ЕУ, ЕЕП, Швајцарската конфедерација, САД или друга земја со чиј надлежен орган (регулаторно тело) е склучен договор за меѓусебно признавање на професионални квалификации на принцип на реципроцитет со кој се докажува стекнатата квалификација во странство во областа на инвестиционо советување.“

Член 4

Во член 23 став 2 зборовите „странски сертификат“ се бришат и се додаваат зборовите „документ издаден од глобална професионална организација од областа на хартиите од вредност, од надлежен орган (регулаторно тело) во земја членка на ЕУ, ЕЕП, Швајцарската конфедерација САД или друга земја со чиј надлежен орган (регулаторно тело) е склучен договор за меѓусебно признавање на професионални квалификации на принцип на реципроцитет со кој се докажува стекнатата квалификација во странство во областа на инвестиционо советување.“

Во член 23 став 2 алинеја 1 по зборот програма се додаваат зборовите „освен ако документот е издаден од CFA Institute, Charlottesville, Virginia-САД, од надлежен орган (регулаторно тело) во земја членка на ЕУ, ЕЕП, Швајцарската конфедерација САД или друга земја со чиј надлежен орган (регулаторно тело) е склучен договор за меѓусебно признавање на професионални квалификации на принцип на реципроцитет.“

Во членот 23 се додаваат нов став 3 и став 4 кои гласат:

„(3) Комисијата за признавање во постапката на признавање на документот за инвестиционо советување издаден од глобална професионална организација од областа на хартиите од вредност, од надлежен орган (регулаторно тело) во земја членка на ЕУ, ЕЕП, Швајцарската конфедерација, САД или друга земја, ја зема во предвид пристигнатата писмена документација на лицето кое бара признавање.

(4) Комисијата за признавање во постапката на признавање на документот за инвестиционо советување издаден од глобална професионална организација од областа на хартиите од вредност, од надлежен орган (регулаторно тело) во земја членка на ЕУ, ЕЕП, Швајцарската конфедерација, САД или друга земја со чиј надлежен орган (регулаторно тело) е склучен договор за меѓусебно признавање на професионални квалификации на принцип на реципроцитет може од лицето кој го поднел барањето за признавање да побара и други документи кои се од важност за донесувањето на одлуката, како и оргиналните документи на увид.“

Член 5

Во член 24 став 1 зборовите „сертификатот стекнат во странство“ се бришат и се додаваат зборовите „документот издаден од глобална професионална организација од областа на хартиите од вредност, од надлежен орган (регулаторно тело) во земја членка на ЕУ,

ЕЕП, Швајцарската конфедерација САД или друга земја со чиј надлежен орган (регулаторно тело) е склучен договор за меѓусебно признавање на професионални квалификации на принцип на реципроцитет со кој се докажува стекнатата квалификација во странство во областа на инвестиционо советување.“

Член 6

Во членот 25 ставот 2 после зборот „договор“ се додаваат зборовите „за меѓусебно признавање на професионални квалификации на принцип на реципроцитет.“

Во членот 25 став 2 по зборот „Република Македонија“ се додава точка, а реченицата по точката се брише.

Член 7

Овој Правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 09-2424/1 Комисија за хартии од вредност
1 ноември 2011 година на Република Македонија,
Скопје Претседател,
 Марина Наќева Кавракова, с.р.

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3434.

Врз основа на член 48 став 1 точка 3 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10) и точка 4 од Одлуката за начинот, формата и роковите за доставување статистички податоци и информации за средствата и обврските на останатите финансиски институции („Службен весник на Република Македонија“ бр. 91/11), гувернерот на Народната банка на Република Македонија донесе

У П А Т С Т В О ЗА НАЧИНОТ, ФОРМАТА И ОБРАЗЕЦОТ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СРЕДСТВАТА И ОБВРСКИТЕ НА ОСТАНАТИТЕ ФИНАНСИСКИ ИНСТИТУЦИИ

И. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Со ова упатство Народната банка на Република Македонија (во понатамошниот текст: Народната банка) ги пропишува начинот, формата и образецот за известување за средствата и обврските на останатите финансиски институции.

2. За потребите на статистиката, останатите финансиски институции доставуваат до Народната банка Извештај за состојбата и прометот на средствата и обврските на останатите финансиски институции (во понатамошниот текст: образец ОФИ-1). Содржината на образецот ОФИ-1 е пропишана со ова упатство.

Состојбата на средствата и обврските го претставува износот на средствата и обврските на почетокот и на крајот на пресметковниот период (односно квартал).

Прометот на средствата и обврските ги вклучува сите трансакции со средства и обврски настанати во пресметковниот период (односно квартал), зголемени за промените настанати во обемот на средствата и обврските како резултат на промени врз основа на курсни разлики, ценовни промени и останати промени (рекламација помеѓу финансиски инструменти и/или институционални сектори, отписи и друго).

II. НАЧИН НА ИЗВЕСТУВАЊЕ

3. Останатите финансиски институции ја известуваат Народната банка непосредно, при што за пензиските и инвестициските фондови известуваат друштвата коишто управуваат со нив.

По исклучок, останатите финансиски институции можат да дадат писмено овластување на овластена банка или на друго правно лице, да известува во нивно име за состојбата и прометот на средствата и обврските.

4. Останатите финансиски институции или овластеното лице од точка 3 од ова упатство (во понатамошниот текст: известувачи), известуваат на квартална основа, најдоцна во рок од 10 (десет) дена по истекот на кварталот за кој се известува.

Првичните податоци за последниот квартал од годината се доставуваат во рокот пропишан во став 1 од оваа точка, додека дефинитивните податоци известувачите ги доставуваат во рок од 5 дена по рокот за доставување на годишните финансиски извештаи до надлежните институции.

Известувањето се врши во електронска форма.

III. СОСТАВНИ ДЕЛОВИ НА ОБРАЗЕЦОТ ОФИ-1

5. Образецот ОФИ-1 е составен од три дела:

- А. Вкупни средства;
- Л. Вкупни обврски и
- М. Дополнителни податоци

Вкупните средства и вкупните обврски се поделени по финансиски инструменти, институционални сектори, валута и рочност.

Вкупните средства се распределуваат во следниве финансиски инструменти:

- А.1. Валутите и депозити
- А.2. Хартии од вредност што не се акции
- А.3. Кредити
- А.4. Акции и останат сопственички капитал (вклучително и удели во инвестициски и пензиски фондови)
- А.5. Технички резерви на осигурување
- А.6. Финансиски деривати
- А.7. Останати приходни сметки
- А.8. Нефинансиски средства

Вкупните обврски се распределуваат во следниве финансиски инструменти:

- Л.2. Хартии од вредност што не се акции (исклучени од монетарни агрегати)
- Л.3. Кредити
- Л.4. Технички резерви на осигурување
- Л.5. Финансиски деривати
- Л.6. Останати расходни сметки
- Л.7. Акции и останат сопственички капитал (вклучително и удели во инвестициски и пензиски фондови)

Во рамките на секој финансиски инструмент, извршена е поделба по институционални сектори, и тоа:

- Нерезиденти (странство);
- Финансиски институции;
- Централна банка (НБРМ);

Други монетарни финансиски институции (банки и штедилници);

Останати финансиски институции (други финансиски посредници освен осигурителни друштва и пензиски фондови, помошни финансиски институции, осигурителни друштва и пензиски фондови);

- Нефинансиски институции;
- Јавни нефинансиски институции;
- Останати нефинансиски институции;
- Држава;
- Централна власт;
- Локална власт;
- Фондови за социјално осигурување;
- Домаќинства;
- Физички лица;
- Самостојни вршители на дејност;

Непрофитни институции коишто им служат на домаќинствата.

Во образецот ОФИ-1, домаќинствата и непрофитните организации коишто им служат на домаќинствата се прикажани во подсекторот други резиденти.

Известувачот ја врши поделбата на резидентите во соодветни институционални сектори, според секторот на другата договорна страна во определен договорен однос. Така на страната на средствата, тие се класифицираат според институционалниот сектор од кој се побарува, додека на страната на обврските според институционалниот сектор на кој се должи. Идентификацијата на нерезидентите треба да се врши согласно со одредбите од Законот за девизно работење.

Натамошната поделба е извршена врз основа на валутата (домашна или странска).

Кај финансиските инструменти кредити и хартии од вредност што не се акции, извршена е натамошна поделба според рочноста на: краткорочни и долгорочни.

6. Дополнителните податоци ги опфаќаат податоците за пресметаната камата на финансиските инструменти, освен за оние за кои не се пресметува камата.

7. Состојбата и прометот на средствата и обврските треба да бидат искажани во илјади денари, со две децимални места.

IV. НАЧИН НА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ОБРАЗЕЦОТ ОФИ-1 - ИЗВЕШТАЈ ЗА СОСТОЈБАТА И ПРОМЕТОТ НА СРЕДСТВАТА И ОБВРСКИТЕ НА ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ ИНСТИТУЦИИ

Образецот ОФИ-1 содржи збирни и извештајни полиња. Известувачот ги пополнува само извештајните полиња. Збирните полиња, коишто не се пополнуваат во образецот ОФИ-1 се осенчани.

8. Колоните на образецот ОФИ- 1 се пополнуваат на следниов начин:

Колона 1: Е-код - (претходно дефинирана категорија)

Колона 2: Назив на финансискиот инструмент - (претходно дефинирана категорија)

Колона 3: Состојба на почетокот на периодот - се внесува износот на состојбата на почетокот на извештајниот период;

Колона 4: Трансакции, стекнување (зголемување на средствата/обврските) - се внесуваат сите зголемувања на соодветното средство/обврска во текот на извештајниот период;

Колона 5: Трансакции, отуѓување (намалување на средствата/обврските) - се внесуваат сите намалувања на соодветното средство/обврска, во текот на извештајниот период;

Колона 6: Промени врз основа на курсни разлики - се внесуваат сите промени врз основа на курсни разлики во текот на извештајниот период. Позитивните курсни разлики се внесуваат со позитивен предзнак, додека негативните со негативен предзнак;

Колона 7: Ценовни промени - се внесуваат сите промени врз основа на разлики во цените во текот на извештајниот период. Позитивните ценовни промени се внесуваат со позитивен предзнак, додека негативните со негативен предзнак;

Колона 8: Останати промени - се внесуваат сите останати промени (реклаификација помеѓу финансиски инструменти и институционални сектори, отписи и друго) во текот на извештајниот период. Останатите промени коишто предизвикуваат зголемување на средствата/обврските се внесуваат со позитивен предзнак, додека промените коишто предизвикуваат намалување на средствата/обврските се внесуваат со негативен предзнак;

Колона 9: Состојба на крајот на периодот - се внесува износот на состојбата на крајот од извештајниот период.

Притоа, крајната состојба се пресметува на следниов начин:

Крајна состојба = почетна состојба +/- трансакции (во извештаен период) +/- курсни разлики (во извештаен период) +/- ценовни промени (во извештаен период) +/- останати промени (во извештаен период)

9. Подеталните објаснувања за финансиските инструменти и институционалните сектори, како и за начинот на доставување на податоците: електронското потпишување, кодирањето на податоците, електронскиот формат, како и вградените логички и математички контроли се содржани во Техничкото упатство за апликацијата е-ОФИ и Методологијата за известување по образец ОФИ1.

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

10. Ова упатство стапува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1.01.2012 година.

У бр. 8555
7 ноември 2011 година
Скопје

Гувернер,
Димитар Богов,с.р.

ИЗВЕШТАЈ ЗА СОСТОЈБАТА И ПРОМЕТОТ НА СРЕДСТВАТА И ОБВРСКИТЕ НА ОСТАНАТИТЕ ФИНАНСИСКИ ИНСТИТУЦИИ

Образец ОФИ - 1

- Во илјади денари

E - код	ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Состојба на почетокот на периодот	Трансакции		Промени врз основа на курсни разлики	Ценовни промени	Останати промени	Состојба на крајот на периодот
			Стекнување со средства/ обврски	Намалување на средства/ обврски				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	СРЕДСТВА							
A1	ВАЛУТИ И ДЕПОЗИТИ							
A11	Валуты							
A111	Во денари							
A112	Во странска валута							
A12	Преносливи депозити							
A121	Во денари							
A1211	НБРМ							
A1212	Други монетарни финансиски институции							
A1213	Останати финансиски институции							
A12131	Други финансиски посредници освен осигурителни друштва и пензиски фондови							
A12132	Помошни финансиски институции							
A12133	Осигурителни друштва и пензиски фондови							
A1214	Нерезиденти							
A122	Во странска валута							
A1221	НБРМ							
A1222	Други монетарни финансиски институции							
A1223	Останати финансиски институции							
A12231	Други финансиски посредници освен осигурителни друштва и пензиски фондови							
A12232	Помошни финансиски институции							
A12233	Осигурителни друштва и пензиски фондови							
A1224	Нерезиденти							
A13	Останати депозити							
A131	Во денари							
A1311	НБРМ							
A1312	Други монетарни финансиски институции							
A1313	Останати финансиски институции							
A13131	Други финансиски посредници освен осигурителни друштва и пензиски фондови							
A13132	Помошни финансиски институции							
A13133	Осигурителни друштва и пензиски фондови							
A1314	Нерезиденти							
A132	Во странска валута							
A1321	НБРМ							
A1322	Други монетарни финансиски институции							
A1323	Останати финансиски институции							
A13231	Други финансиски посредници освен осигурителни друштва и пензиски фондови							
A13232	Помошни финансиски институции							
A13233	Осигурителни друштва и пензиски фондови							
A1324	Нерезиденти							
A133								
A2	ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ШТО НЕ СЕ АКЦИИ							
	Хартии од вредност што не се акции, со исклучок на финансиски деривати							
A21	Краткорочни							
A211	Краткорочни							
A2111	Во денари							
A211101	НБРМ							
A211102	Други монетарни финансиски институции							
A211103	Останати финансиски институции							
A2111031	Други финансиски посредници освен осигурителни друштва и пензиски фондови							
A2111032	Помошни финансиски институции							
A2111033	Осигурителни друштва и пензиски фондови							
A211104	Централна власт							
A211105	Фондови за социјално осигурување							
A211106	Локална власт							
A211107	Јавни нефинансиски институции							
A211108	Останати нефинансиски институции							
A211109	Други резиденти							
A2111091	Физички лица							
A2111092	Самостојни вршители на дејност							
A2111093	Непрофитни институции коишто им служат на домаќинствата							
A211110	Нерезиденти							
A2112	Во странска валута							
A211201	НБРМ							
A211202	Други монетарни финансиски институции							
A211203	Останати финансиски институции							
A2112031	Други финансиски посредници освен осигурителни друштва и пензиски фондови							
A2112032	Помошни финансиски институции							
A2112033	Осигурителни друштва и пензиски фондови							
A211204	Централна власт							
A211205	Фондови за социјално осигурување							
A211206	Локална власт							
A211207	Јавни нефинансиски институции							
A211208	Останати нефинансиски институции							
A211209	Други резиденти							
A2112091	Физички лица							
A2112092	Самостојни вршители на дејност							
A2112093	Непрофитни институции коишто им служат на домаќинствата							
A211210	Нерезиденти							
A212	Долгорочни							
A2121	Во денари							

Е - код	ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Состојба на почетокот на периодот	Трансакции		Промени врз основа на курсни разлики	Ценовни промени	Останати промени	Состојба на крајот на периодот
			Стекнување со средства/ обврски	Намалување на средства/ обврски				
A212101 A212102 A212103 A2121031 A2121032 A2121033 A212104 A212105 A212106 A212107 A212108	НБРМ Други монетарни финансиски институции Останати финансиски институции Други финансиски посредници освен осигурителни друштва и пензиски фондови Помошни финансиски институции Осигурителни друштва и пензиски фондови Централна власт Фондови за социјално осигурување Локална власт Јавни нефинансиски институции Останати нефинансиски институции							
A212109 A2121091 A2121092 A2121093 A212110 A2122 A212201 A212202 A212203 A2122031 A2122032 A2122033 A212204 A212205 A212206 A212207 A212208	Други резиденти Физички лица Самостојни вршители на дејност Непрофитни институции коишто им служат на домаќинствата Нерезиденти Во странска валута НБРМ Други монетарни финансиски институции Останати финансиски институции Други финансиски посредници освен осигурителни друштва и пензиски фондови Помошни финансиски институции Осигурителни друштва и пензиски фондови Централна власт Фондови за социјално осигурување Локална власт Јавни нефинансиски институции Останати нефинансиски институции							
A212209 A2122091 A2122092 A2122093 A212210	Други резиденти Физички лица Самостојни вршители на дејност Непрофитни институции коишто им служат на домаќинствата Нерезиденти							
A23								
A3	КРЕДИТИ							
A31	Краткорочни							
A311 A31101 A311011 A311012 A31102 A311021 A311022 A31103 A311031 A311032 A311033 A31104 A31105 A31106 A31107 A31108 A31109	Во денари НБРМ Аранжмани за реоткуп Останати кредити Други монетарни финансиски институции Аранжмани за реоткуп Останати кредити Останати финансиски институции Други финансиски посредници освен осигурителни друштва и пензиски фондови Помошни финансиски институции Осигурителни друштва и пензиски фондови Централна власт Фондови за социјално осигурување Локална власт Јавни нефинансиски институции Останати нефинансиски институции Други резиденти							
A311091 A311092 A311093 A31110 A311101 A311102 A312 A31201 A312011 A312012 A31202 A312021 A312022 A31203 A312031 A312032 A312033 A31204 A31205 A31206 A31207 A31208 A31209	Физички лица Самостојни вршители на дејност Непрофитни институции коишто им служат на домаќинствата Нерезиденти Аранжмани за реоткуп Останати кредити Во странска валута НБРМ Аранжмани за реоткуп Останати кредити Други монетарни финансиски институции Аранжмани за реоткуп Останати кредити Останати финансиски институции Други финансиски посредници освен осигурителни друштва и пензиски фондови Помошни финансиски институции Осигурителни друштва и пензиски фондови Централна власт Фондови за социјално осигурување Локална власт Јавни нефинансиски институции Останати нефинансиски институции Други резиденти							
A312091 A312092 A312093 A31210 A312101 A312102	Физички лица Самостојни вршители на дејност Непрофитни институции коишто им служат на домаќинствата Нерезиденти Аранжмани за реоткуп Останати кредити							
A32	Долгорочни							
A321 A32101 A321011 A321012	Во денари НБРМ Аранжмани за реоткуп Останати кредити							

E - код	ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Состојба на почетокот на периодот	Трансакции		Промени врз основа на курсни разлики	Ценовни промени	Останати промени	Состојба на крајот на периодот
			Стекнување со средства/ обврски	Намалување на средства/ обврски				
A32102 A321021 A321022 A32103 A321031 A321032 A321033 A32104 A32105 A32106 A32107 A32108 A32109 A321091 A321092 A321093 A32110 A321101 A321102 A322 A32201 A322011 A322012 A32202 A322021 A322022 A32203 A322031 A322032 A322033 A32204 A32205 A32206 A32207 A32208 A32209 A322091 A322092 A322093 A32210 A322101 A322102	Други монетарни финансиски институции Аранжмани за реоткуп Останати кредити Останати финансиски институции Други финансиски посредници освен осигурителни друштва и пензиски фондови Помошни финансиски институции Осигурителни друштва и пензиски фондови Централна власт Фондови за социјално осигурување Локална власт Јавни нефинансиски институции Останати нефинансиски институции Други резиденти Физички лица Самостојни вршители на дејност Непрофитни институции коишто им служат на домаќинствата Нерезиденти Аранжмани за реоткуп Останати кредити Во странска валута НБРМ Аранжмани за реоткуп Останати кредити Други монетарни финансиски институции Аранжмани за реоткуп Останати кредити Останати финансиски институции Други финансиски посредници освен осигурителни друштва и пензиски фондови Помошни финансиски институции Осигурителни друштва и пензиски фондови Централна власт Фондови за социјално осигурување Локална власт Јавни нефинансиски институции Останати нефинансиски институции Други резиденти Физички лица Самостојни вршители на дејност Непрофитни институции коишто им служат на домаќинствата Нерезиденти Аранжмани за реоткуп Останати кредити							
A33								
A4	АКЦИИ И ОСТАНАТ СОПСТВЕНИЧКИ КАПИТАЛ							
A41	Акции и останат сопственички капитал, со исклучок на удели во инвестициски и пензиски фондови							
A411	Акции коишто котираат на берзата							
A4111	Во денари							
A41111 A41112 A41113 A411131 A411132 A411133 A41114 A41115 A41116 A41117 A41118 A41119 A4112 A41121 A41122 A41123	НБРМ Други монетарни финансиски институции Останати финансиски институции Други финансиски посредници освен осигурителни друштва и пензиски фондови Помошни финансиски институции Осигурителни друштва и пензиски фондови Централна власт Фондови за социјално осигурување Локална власт Јавни нефинансиски институции Останати нефинансиски институции Нерезиденти Во странска валута НБРМ Други монетарни финансиски институции Останати финансиски институции							
A411231 A411232 A411233 A41124 A41125 A41126 A41127 A41128 A41129	Други финансиски посредници освен осигурителни друштва и пензиски фондови Помошни финансиски институции Осигурителни друштва и пензиски фондови Централна власт Фондови за социјално осигурување Локална власт Јавни нефинансиски институции Останати нефинансиски институции Нерезиденти							
A412	Акции коишто не котираат на берзата							
A4121	Во денари							
A41211 A41212 A41213 A412131 A412132 A412133 A41214 A41215 A41216 A41217 A41218	НБРМ Други монетарни финансиски институции Останати финансиски институции Други финансиски посредници освен осигурителни друштва и пензиски фондови Помошни финансиски институции Осигурителни друштва и пензиски фондови Централна власт Фондови за социјално осигурување Локална власт Јавни нефинансиски институции Останати нефинансиски институции							

Е - код	ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Состојба на почетокот на периодот	Трансакции		Промени врз основа на курсни разлики	Ценовни промени	Останати промени	Состојба на крајот на периодот
			Стекнување со средства/ обврски	Намалување на средства/ обврски				
A41219	Нерезиденти							
A4122	Во странска валута							
A41221	НБРМ							
A41222	Други монетарни финансиски институции							
A41223	Останати финансиски институции							
A412231	Други финансиски посредници освен осигурителни друштва и пензиски фондови							
A412232	Помошни финансиски институции							
A412233	Осигурителни друштва и пензиски фондови							
A41224	Централна власт							
A41225	Фондови за социјално осигурување							
A41226	Локална власт							
A41227	Јавни нефинансиски институции							
A41228	Останати нефинансиски институции							
A41229	Нерезиденти							
A413	Останат сопственички капитал							
A4131	Во денари							
A41311	НБРМ							
A41312	Други монетарни финансиски институции							
A41313	Останати финансиски институции							
A413131	Други финансиски посредници освен осигурителни друштва и пензиски фондови							
A413132	Помошни финансиски институции							
A413133	Осигурителни друштва и пензиски фондови							
A41314	Централна власт							
A41315	Фондови за социјално осигурување							
A41316	Локална власт							
A41317	Јавни нефинансиски институции							
A41318	Останати нефинансиски институции							
A41319	Нерезиденти							
A4132	Во странска валута							
A41321	НБРМ							
A41322	Други монетарни финансиски институции							
A41323	Останати финансиски институции							
A413231	Други финансиски посредници освен осигурителни друштва и пензиски фондови							
A413232	Помошни финансиски институции							
A413233	Осигурителни друштва и пензиски фондови							
A41324	Централна власт							
A41325	Фондови за социјално осигурување							
A41326	Локална власт							
A41327	Јавни нефинансиски институции							
A41328	Останати нефинансиски институции							
A41329	Нерезиденти							
A42	Удели во инвестициски и пензиски фондови							
A421	Во денари							
A4211	НБРМ							
A4212	Други монетарни финансиски институции							
A4213	Останати финансиски институции							
A42131	Други финансиски посредници освен осигурителни друштва и пензиски фондови							
A42132	Помошни финансиски институции							
A42133	Осигурителни друштва и пензиски фондови							
A4214	Централна власт							
A4215	Фондови за социјално осигурување							
A4216	Локална власт							
A4217	Јавни нефинансиски институции							
A4218	Останати нефинансиски институции							
A4219	Нерезиденти							
A422	Во странска валута							
A4221	НБРМ							
A4222	Други монетарни финансиски институции							
A4223	Останати финансиски институции							
A42231	Други финансиски посредници освен осигурителни друштва и пензиски фондови							
A42232	Помошни финансиски институции							
A42233	Осигурителни друштва и пензиски фондови							
A4224	Централна власт							
A4225	Фондови за социјално осигурување							
A4226	Локална власт							
A4227	Јавни нефинансиски институции							
A4228	Останати нефинансиски институции							
A4229	Нерезиденти							
A43	ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ НА ОСИГУРУВАЊЕ							
A5	Во денари							
A51	Други монетарни финансиски институции							
A511	Останати финансиски институции							
A512	Други финансиски посредници освен осигурителни друштва и пензиски фондови							
A5121	Помошни финансиски институции							
A5122	Осигурителни друштва и пензиски фондови							
A5123	Нерезиденти							
A513	Во странска валута							
A52	Други монетарни финансиски институции							
A521	Останати финансиски институции							
A522	Други финансиски посредници освен осигурителни друштва и пензиски фондови							
A5221	Помошни финансиски институции							
A5222	Осигурителни друштва и пензиски фондови							
A5223	Нерезиденти							
A523	Нерезиденти							
A524	ФИНАНСИСКИ ДЕРИВАТИ							
A6	Во денари							
A61								

Е - код	ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Состојба на почетокот на периодот	Трансакции		Промени врз основа на курсни разлики	Ценови промени	Останати промени	Состојба на крајот на периодот
			Стекнување со средства/ обврски	Намалување на средства/ обврски				
A6101 A6102 A6103 A61031 A61032 A61033 A6104 A6105 A6106 A6107 A6108 A6109	НБРМ Други монетарни финансиски институции Останати финансиски институции <i>Други финансиски посредници освен осигурителни друштва и пензиски фондови</i> <i>Помошни финансиски институции</i> <i>Осигурителни друштва и пензиски фондови</i> Централна власт Фондови за социјално осигурување Локална власт Јавни нефинансиски институции Останати нефинансиски институции Други резиденти							
A61091 A61092 A61093 A6110 A62 A6201 A6202 A6203 A62031 A62032 A62033 A6204 A6205 A6206 A6207 A6208 A6209	<i>Физички лица</i> <i>Самостојни вршители на дејност</i> <i>Непрофитни институции коишто им служат на домаќинствата</i> Нерезиденти Во странска валута НБРМ Други монетарни финансиски институции Останати финансиски институции <i>Други финансиски посредници освен осигурителни друштва и пензиски фондови</i> <i>Помошни финансиски институции</i> <i>Осигурителни друштва и пензиски фондови</i> Централна власт Фондови за социјално осигурување Локална власт Јавни нефинансиски институции Останати нефинансиски институции Други резиденти							
A62091 A62092 A62093 A6210	<i>Физички лица</i> <i>Самостојни вршители на дејност</i> <i>Непрофитни институции коишто им служат на домаќинствата</i> Нерезиденти							
A630								
A7 A71 A711 A71101 A71102 A71103 A711031 A711032 A711033 A71104 A71105 A71106 A71107 A71108	ОСТАНАТИ ПРИХОДНИ СМЕТКИ ТРГОВСКИ КРЕДИТИ И АВАНСИ Во денари НБРМ Други монетарни финансиски институции Останати финансиски институции <i>Други финансиски посредници освен осигурителни друштва и пензиски фондови</i> <i>Помошни финансиски институции</i> <i>Осигурителни друштва и пензиски фондови</i> Централна власт Фондови за социјално осигурување Локална власт Јавни нефинансиски институции Останати нефинансиски институции							
A71109 A711091 A711092 A711093 A71110 A712 A71201 A71202 A71203 A712031 A712032 A712033 A71204 A71205 A71206 A71207 A71208 A71209	Други резиденти <i>Физички лица</i> <i>Самостојни вршители на дејност</i> <i>Непрофитни институции коишто им служат на домаќинствата</i> Нерезиденти Во странска валута НБРМ Други монетарни финансиски институции Останати финансиски институции <i>Други финансиски посредници освен осигурителни друштва и пензиски фондови</i> <i>Помошни финансиски институции</i> <i>Осигурителни друштва и пензиски фондови</i> Централна власт Фондови за социјално осигурување Локална власт Јавни нефинансиски институции Останати нефинансиски институции Други резиденти							
A712091 A712092 A712093 A71210	<i>Физички лица</i> <i>Самостојни вршители на дејност</i> <i>Непрофитни институции коишто им служат на домаќинствата</i> Нерезиденти							
A72 A721 A7211 A72111 A721111 A721112 A721113 A7211131 A7211132 A7211133 A721114 A721115 A721116 A721117 A721118 A721119	ОСТАНАТИ ПРИХОДНИ СМЕТКИ, ОСТАНАТО Резиденти Во денари Дивиденди НБРМ Други монетарни финансиски институции Останати финансиски институции <i>Други финансиски посредници освен осигурителни друштва и пензиски фондови</i> <i>Помошни финансиски институции</i> <i>Осигурителни друштва и пензиски фондови</i> Централна власт Фондови за социјално осигурување Локална власт Јавни нефинансиски институции Останати нефинансиски институции Други резиденти							

Е - код	ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Состојба на почетокот на периодот	Трансакции		Промени врз основа на курсни разлики	Ценови промени	Останати промени	Состојба на крајот на периодот
			Стекнување со средства/ обврски	Намалување на средства/ обврски				
A7211191 A7211192	Физички лица Самостојни вршители на дејност							
A7211193	Непрофитни институции коишто им служат на домаќинствата							
A721112	Сметки за порамнување							
A721121	НБРМ							
A721122	Други монетарни финансиски институции							
A721123	Останати финансиски институции							
A7211231	Други финансиски посредници освен осигурителни друштва и пензиски фондови							
A7211232	Помошни финансиски институции							
A7211233	Осигурителни друштва и пензиски фондови							
A721124	Централна власт							
A721125	Фондови за социјално осигурување							
A721126	Локална власт							
A721127	Јавни нефинансиски институции							
A721128	Останати нефинансиски институции							
A721129	Други резиденти							
A7211291 A7211292	Физички лица Самостојни вршители на дејност							
A7211293	Непрофитни институции коишто им служат на домаќинствата							
A72113	Податоци во процес на прибирање							
A721131	НБРМ							
A721132	Други монетарни финансиски институции							
A721133	Останати финансиски институции							
A7211331	Други финансиски посредници освен осигурителни друштва и пензиски фондови							
A7211332	Помошни финансиски институции							
A7211333	Осигурителни друштва и пензиски фондови							
A721134	Централна власт							
A721135	Фондови за социјално осигурување							
A721136	Локална власт							
A721137	Јавни нефинансиски институции							
A721138	Останати нефинансиски институции							
A721139	Други резиденти							
A7211391 A7211392	Физички лица Самостојни вршители на дејност							
A7211393	Непрофитни институции коишто им служат на домаќинствата							
A72114	Останати средства							
A721141	НБРМ							
A721142	Други монетарни финансиски институции							
A721143	Останати финансиски институции							
A7211431	Други финансиски посредници освен осигурителни друштва и пензиски фондови							
A7211432	Помошни финансиски институции							
A7211433	Осигурителни друштва и пензиски фондови							
A721144	Централна власт							
A721145	Фондови за социјално осигурување							
A721146	Локална власт							
A721147	Јавни нефинансиски институции							
A721148	Останати нефинансиски институции							
A721149	Други резиденти							
A7211491 A7211492	Физички лица Самостојни вршители на дејност							
A7211493	Непрофитни институции коишто им служат на домаќинствата							
A7212	Во странска валута							
A72121	Дивиденди							
A721211	НБРМ							
A721212	Други монетарни финансиски институции							
A721213	Останати финансиски институции							
A7212131	Други финансиски посредници освен осигурителни друштва и пензиски фондови							
A7212132	Помошни финансиски институции							
A7212133	Осигурителни друштва и пензиски фондови							
A721214	Централна власт							
A721215	Фондови за социјално осигурување							
A721216	Локална власт							
A721217	Јавни нефинансиски институции							
A721218	Останати нефинансиски институции							
A721219	Други резиденти							
A7212191 A7212192	Физички лица Самостојни вршители на дејност							
A7212193	Непрофитни институции коишто им служат на домаќинствата							
A72122	Сметки за порамнување							
A721221	НБРМ							
A721222	Други монетарни финансиски институции							
A721223	Останати финансиски институции							
A7212231	Други финансиски посредници освен осигурителни друштва и пензиски фондови							
A7212232	Помошни финансиски институции							
A7212233	Осигурителни друштва и пензиски фондови							
A721224	Централна власт							
A721225	Фондови за социјално осигурување							
A721226	Локална власт							
A721227	Јавни нефинансиски институции							
A721228	Останати нефинансиски институции							
A721229	Други резиденти							
A7212291 A7212292	Физички лица Самостојни вршители на дејност							
A7212293	Непрофитни институции коишто им служат на домаќинствата							

E - код	ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Состојба на почетокот на периодот	Трансакции		Промени врз основа на курсни разлики	Ценови промени	Останати промени	Состојба на крајот на периодот
			Стекнување со средства/ обврски	Намалување на средства/ обврски				
A72123	Податоци во процес на прибирање							
A721231	НБРМ							
A721232	Други монетарни финансиски институции							
A721233	Останати финансиски институции							
A7212331	Други финансиски посредници освен осигурителни друштва и пензиски фондови							
A7212332	Помошни финансиски институции							
A7212333	Осигурителни друштва и пензиски фондови							
A721234	Централна власт							
A721235	Фондови за социјално осигурување							
A721236	Локална власт							
A721237	Јавни нефинансиски институции							
A721238	Останати нефинансиски институции							
A721239	Други резиденти							
A7212391	Физички лица							
A7212392	Самостојни вршители на дејност							
A7212393	Непрофитни институции коишто им служат на домаќинствата							
A72124	Останати средства							
A721241	НБРМ							
A721242	Други монетарни финансиски институции							
A721243	Останати финансиски институции							
A7212431	Други финансиски посредници освен осигурителни друштва и пензиски фондови							
A7212432	Помошни финансиски институции							
A7212433	Осигурителни друштва и пензиски фондови							
A721244	Централна власт							
A721245	Фондови за социјално осигурување							
A721246	Локална власт							
A721247	Јавни нефинансиски институции							
A721248	Останати нефинансиски институции							
A721249	Други резиденти							
A7212491	Физички лица							
A7212492	Самостојни вршители на дејност							
A7212493	Непрофитни институции коишто им служат на домаќинствата							
A722	Нерезиденти							
A7221	Во денари							
A72211	Дивиденди							
A72212	Сметки за порамнување							
A72213	Податоци во процес на прибирање							
A72214	Останати средства							
A7222	Во странска валута							
A72221	Дивиденди							
A72222	Сметки за порамнување							
A72223	Податоци во процес на прибирање							
A72224	Останати средства							
A72225								
A8	НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА							
A81	Фиксни средства							
A82	Останати нефинансиски средства							
A83								
A9	ВКУПНИ СРЕДСТВА							
A91								
A92								
L	ОБВРСКИ							
L2	ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ШТО НЕ СЕ АКЦИИ (ИСКЛУЧЕНИ ОД МОНЕТАРНИ АГРЕГАТИ)							
L21	ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ШТО НЕ СЕ АКЦИИ, СО ИСКЛУЧОК НА ФИНАНСИСКИТЕ ДЕРИВАТИ							
L211	Краткорочни							
L2111	Во денари							
L211101	НБРМ							
L211102	Други монетарни финансиски институции							
L211103	Останати финансиски институции							
L2111031	Други финансиски посредници освен осигурителни друштва и пензиски фондови							
L2111032	Помошни финансиски институции							
L2111033	Осигурителни друштва и пензиски фондови							
L211104	Централна власт							
L211105	Фондови за социјално осигурување							
L211106	Локална власт							
L211107	Јавни нефинансиски институции							
L211108	Останати нефинансиски институции							
L211109	Други резиденти							
L2111091	Физички лица							
L2111092	Самостојни вршители на дејност							
L2111093	Непрофитни институции коишто им служат на домаќинствата							
L211110	Нерезиденти							
L2112	Во странска валута							
L211201	НБРМ							
L211202	Други монетарни финансиски институции							
L211203	Останати финансиски институции							
L2112031	Други финансиски посредници освен осигурителни друштва и пензиски фондови							
L2112032	Помошни финансиски институции							
L2112033	Осигурителни друштва и пензиски фондови							

Е - код	ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Состојба на почетокот на периодот	Трансакции		Промени врз основа на курсни разлики	Ценовни промени	Останати промени	Состојба на крајот на периодот
			Стекнување со средства/ обврски	Намалување на средства/ обврски				
L211204	Централна власт							
L211205	Фондови за социјално осигурување							
L211206	Локална власт							
L211207	Јавни нефинансиски институции							
L211208	Останати нефинансиски институции							
L211209	Други резиденти							
L2112091	Физички лица							
L2112092	Самостојни вршители на дејност							
L2112093	Непрофитни институции коишто им служат на домаќинствата							
L211210	Нерезиденти							
L212	Долгорочни							
L2121	Во денари							
L212101	НБРМ							
L212102	Други монетарни финансиски институции							
L212103	Останати финансиски институции							
L2121031	Други финансиски посредници освен осигурителни друштва и пензиски фондови							
L2121032	Помошни финансиски институции							
L2121033	Осигурителни друштва и пензиски фондови							
L212104	Централна власт							
L212105	Фондови за социјално осигурување							
L212106	Локална власт							
L212107	Јавни нефинансиски институции							
L212108	Останати нефинансиски институции							
L212109	Други резиденти							
L2121091	Физички лица							
L2121092	Самостојни вршители на дејност							
L2121093	Непрофитни институции коишто им служат на домаќинствата							
L212110	Нерезиденти							
L2122	Во странска валута							
L212201	НБРМ							
L212202	Други монетарни финансиски институции							
L212203	Останати финансиски институции							
L2122031	Други финансиски посредници освен осигурителни друштва и пензиски фондови							
L2122032	Помошни финансиски институции							
L2122033	Осигурителни друштва и пензиски фондови							
L212204	Централна власт							
L212205	Фондови за социјално осигурување							
L212206	Локална власт							
L212207	Јавни нефинансиски институции							
L212208	Останати нефинансиски институции							
L212209	Други резиденти							
L2122091	Физички лица							
L2122092	Самостојни вршители на дејност							
L2122093	Непрофитни институции коишто им служат на домаќинствата							
L212210	Нерезиденти							
L3	КРЕДИТИ							
L31	КРАТКОРОЧНИ							
L311	Во денари							
L31101	НБРМ							
L311011	Аранжмани за реоткуп							
L311012	Останати кредити							
L31102	Други монетарни финансиски институции							
L311021	Аранжмани за реоткуп							
L311022	Останати кредити							
L31103	Останати финансиски институции							
L311031	Други финансиски посредници освен осигурителни друштва и пензиски фондови							
L311032	Помошни финансиски институции							
L311033	Осигурителни друштва и пензиски фондови							
L31104	Централна власт							
L31105	Фондови за социјално осигурување							
L31106	Локална власт							
L31107	Јавни нефинансиски институции							
L31108	Останати нефинансиски институции							
L31109	Други резиденти							
L311091	Физички лица							
L311092	Самостојни вршители на дејност							
L311093	Непрофитни институции коишто им служат на домаќинствата							
L31110	Нерезиденти							
L311101	Аранжмани за реоткуп							
L311102	Останати кредити							
L312	Во странска валута							
L31201	НБРМ							
L312011	Аранжмани за реоткуп							
L312012	Останати кредити							
L31202	Други монетарни финансиски институции							
L312021	Аранжмани за реоткуп							
L312022	Останати кредити							
L31203	Останати финансиски институции							
L312031	Други финансиски посредници освен осигурителни друштва и пензиски фондови							
L312032	Помошни финансиски институции							
L312033	Осигурителни друштва и пензиски фондови							
L31204	Централна власт							
L31205	Фондови за социјално осигурување							
L31206	Локална власт							
L31207	Јавни нефинансиски институции							
L31208	Останати нефинансиски институции							

E - код	ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Состојба на почетокот на периодот	Трансакции		Промени врз основа на курсни разлики	Ценови промени	Останати промени	Состојба на крајот на периодот
			Стекнување со средства/ обврски	Намалување на средства/ обврски				
L31209 L312091 L312092	Други резиденти Физички лица Самостојни вршители на дејност							
L312093 L31210 L312101 L312102	Непрофитни институции коишто им служат на домаќинствата Нерезиденти Аранжмани за реоткуп Останати кредити							
L32	ДОЛГОРОЧНИ							
L321 L32101 L321011 L321012 L32102 L321021 L321022 L32103	Во денари НБРМ Аранжмани за реоткуп Останати кредити Други монетарни финансиски институции Аранжмани за реоткуп Останати кредити Останати финансиски институции							
L321031 L321032 L321033 L32104 L32105 L32106 L32107 L32108 L32109 L321091 L321092	Други финансиски посредници освен осигурителни друштва и пензиски фондови Помошни финансиски институции Осигурителни друштва и пензиски фондови Централна власт Фондови за социјално осигурување Локална власт Јавни нефинансиски институции Останати нефинансиски институции Други резиденти Физички лица Самостојни вршители на дејност							
L321093 L32110 L321101 L321102 L322 L32201	Непрофитни институции коишто им служат на домаќинствата Нерезиденти Аранжмани за реоткуп Останати кредити Во странска валута НБРМ							
L322011 L322012 L32202 L322021 L322022 L32203	Аранжмани за реоткуп Останати кредити Други монетарни финансиски институции Аранжмани за реоткуп Останати кредити Останати финансиски институции							
L322031 L322032 L322033 L32204 L32205 L32206 L32207 L32208 L32209 L322091 L322092	Други финансиски посредници освен осигурителни друштва и пензиски фондови Помошни финансиски институции Осигурителни друштва и пензиски фондови Централна власт Фондови за социјално осигурување Локална власт Јавни нефинансиски институции Останати нефинансиски институции Други резиденти Физички лица Самостојни вршители на дејност							
L322093 L32210 L322101 L322102	Непрофитни институции коишто им служат на домаќинствата Нерезиденти Аранжмани за реоткуп Останати кредити							
L33								
L4	ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ НА ОСИГУРУВАЊЕ							
L41 L411 L4111 L4112	Во денари Нето-капитал на домаќинствата во резерви од животно осигурување Резиденти Нерезиденти							
L412 L4121 L4122	Нето-капитал на домаќинствата во пензиски фондови Резиденти Нерезиденти							
L413 L41301 L41302 L41303	Преплатени премии и резерви наспроти книговодствено побарување НБРМ Други монетарни финансиски институции Останати финансиски институции							
L413031 L413032 L413033 L41304 L41305 L41306 L41307 L41308	Други финансиски посредници освен осигурителни друштва и пензиски фондови Помошни финансиски институции Осигурителни друштва и пензиски фондови Централна власт Фондови за социјално осигурување Локална власт Јавни нефинансиски институции Останати нефинансиски институции							
L41309 L413091 L413092	Други резиденти Физички лица Самостојни вршители на дејност							
L413093 L41310 L42 L421 L4211 L4212	Непрофитни институции коишто им служат на домаќинствата Нерезиденти Во странска валута Нето-капитал на домаќинствата во резерви од животно осигурување Резиденти Нерезиденти							

Е-код	ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Состојба на почетокот на периодот	Трансакции		Промени врз основа на курсни разлики	Ценовни промени	Останати промени	Состојба на крајот на периодот
			Стекнување со средства/ обврски	Намалување на средства/ обврски				
L422	Нето-капитал на домаќинствата во пензиски фондови, во странска валута							
L4221	Резиденти							
L4222	Нерезиденти							
L423	Преплатени премии и резерви наспроти книговодствено побарување							
L42301	НБРМ							
L42302	Други монетарни финансиски институции							
L42303	Останати финансиски институции							
L423031	Други финансиски посредници освен осигурителни друштва и пензиски фондови							
L423032	Помошни финансиски институции							
L423033	Осигурителни друштва и пензиски фондови							
L42304	Централна власт							
L42305	Фондови за социјално осигурување							
L42306	Локална власт							
L42307	Јавни нефинансиски институции							
L42308	Останати нефинансиски институции							
L42309	Други резиденти							
L423091	Физички лица							
L423092	Самостојни вршители на дејност							
L423093	Непрофитни институции коишто им служат на домаќинствата							
L42310	Нерезиденти							
L4240								
L5	ФИНАНСИСКИ ДЕРИВАТИ							
L51	Во денари							
L5101	НБРМ							
L5102	Други монетарни финансиски институции							
L5103	Останати финансиски институции							
L51031	Други финансиски посредници освен осигурителни друштва и пензиски фондови							
L51032	Помошни финансиски институции							
L51033	Осигурителни друштва и пензиски фондови							
L5104	Централна власт							
L5105	Фондови за социјално осигурување							
L5106	Локална власт							
L5107	Јавни нефинансиски институции							
L5108	Останати нефинансиски институции							
L5109	Други резиденти							
L51091	Физички лица							
L51092	Самостојни вршители на дејност							
L51093	Непрофитни институции коишто им служат на домаќинствата							
L5110	Нерезиденти							
L52	Во странска валута							
L5201	НБРМ							
L5202	Други монетарни финансиски институции							
L5203	Останати финансиски институции							
L52031	Други финансиски посредници освен осигурителни друштва и пензиски фондови							
L52032	Помошни финансиски институции							
L52033	Осигурителни друштва и пензиски фондови							
L5204	Централна власт							
L5205	Фондови за социјално осигурување							
L5206	Локална власт							
L5207	Јавни нефинансиски институции							
L5208	Останати нефинансиски институции							
L5209	Други резиденти							
L52091	Физички лица							
L52092	Самостојни вршители на дејност							
L52093	Непрофитни институции коишто им служат на домаќинствата							
L5210	Нерезиденти							
L530								
L6	ОСТАНАТИ РАСХОДНИ СМЕТКИ							
L61	ТРГОВСКИ КРЕДИТИ И АВАНСИ							
L611	Во денари							
L61101	НБРМ							
L61102	Други монетарни финансиски институции							
L61103	Останати финансиски институции							
L611031	Други финансиски посредници освен осигурителни друштва и пензиски фондови							
L611032	Помошни финансиски институции							
L611033	Осигурителни друштва и пензиски фондови							
L61104	Централна власт							
L61105	Фондови за социјално осигурување							
L61106	Локална власт							
L61107	Јавни нефинансиски институции							
L61108	Останати нефинансиски институции							
L61109	Други резиденти							
L611091	Физички лица							
L611092	Самостојни вршители на дејност							
L611093	Непрофитни институции коишто им служат на домаќинствата							
L61110	Нерезиденти							
L612	Во странска валута							
L61201	НБРМ							
L61202	Други монетарни финансиски институции							
L61203	Останати финансиски институции							
L612031	Други финансиски посредници освен осигурителни друштва и пензиски фондови							
L612032	Помошни финансиски институции							
L612033	Осигурителни друштва и пензиски фондови							
L61204	Централна власт							

E - код	ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Состојба на почетокот на периодот	Трансакции		Промени врз основа на курсни разлики	Ценови промени	Останати промени	Состојба на крајот на периодот
			Стекнување со средства/ обврски	Намалување на средства/ обврски				
L61205 L61206 L61207 L61208 L61209 L612091 L612092	Фондови за социјално осигурување Локална власт Јавни нефинансиски институции Останати нефинансиски институции Други резиденти Физички лица Самостојни вршители на дејност							
L612093 L61210	Непрофитни институции коишто им служат на домаќинствата Нерезиденти							
L62	ОСТАНАТИ РАСХОДНИ СМЕТКИ, ОСТАНАТО							
L621	Провизии за загуби							
L6211 L6212	Провизии за загуби од кредити Провизии за останати загуби							
L622	Акумулирана амортизација							
L623	Консолидирано прилагодување за седиштето и филијалите							
L624	Останато - резиденти							
L6241 L62411	Во денари Дивиденди							
L624111 L624112 L624113	НБРМ Други монетарни финансиски институции Останати финансиски институции Други финансиски посредници освен осигурителни друштва и пензиски фондови							
L6241131 L6241132 L6241133	Помошни финансиски институции Осигурителни друштва и пензиски фондови							
L624114 L624115 L624116 L624117 L624118 L624119 L6241191 L6241192	Централна власт Фондови за социјално осигурување Локална власт Јавни нефинансиски институции Останати нефинансиски институции Други резиденти Физички лица Самостојни вршители на дејност							
L6241193	Непрофитни институции коишто им служат на домаќинствата							
L62412	Сметки за порамнување							
L624121 L624122 L624123	НБРМ Други монетарни финансиски институции Останати финансиски институции Други финансиски посредници освен осигурителни друштва и пензиски фондови							
L6241231 L6241232 L6241233	Помошни финансиски институции Осигурителни друштва и пензиски фондови							
L624124 L624125 L624126 L624127 L624128 L624129 L6241291 L6241292	Централна власт Фондови за социјално осигурување Локална власт Јавни нефинансиски институции Останати нефинансиски институции Други резиденти Физички лица Самостојни вршители на дејност							
L6241293	Непрофитни институции коишто им служат на домаќинствата							
L62413	Останати обврски							
L624131 L624132 L624133	НБРМ Други монетарни финансиски институции Останати финансиски институции Други финансиски посредници освен осигурителни друштва и пензиски фондови							
L6241331 L6241332 L6241333	Помошни финансиски институции Осигурителни друштва и пензиски фондови							
L624134 L624135 L624136 L624137 L624138 L624139 L6241391 L6241392	Централна власт Фондови за социјално осигурување Локална власт Јавни нефинансиски институции Останати нефинансиски институции Други резиденти Физички лица Самостојни вршители на дејност							
L6241393	Непрофитни институции коишто им служат на домаќинствата							
L6242	Во странска валута							
L62421	Дивиденди							
L624211 L624212 L624213	НБРМ Други монетарни финансиски институции Останати финансиски институции Други финансиски посредници освен осигурителни друштва и пензиски фондови							
L6242131 L6242132 L6242133	Помошни финансиски институции Осигурителни друштва и пензиски фондови							
L624214 L624215 L624216 L624217 L624218 L624219 L6242191 L6242192	Централна власт Фондови за социјално осигурување Локална власт Јавни нефинансиски институции Останати нефинансиски институции Други резиденти Физички лица Самостојни вршители на дејност							
L6242193	Непрофитни институции коишто им служат на домаќинствата							
L62422	Сметки за порамнување							
L624221	НБРМ							

Е - код	ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Состојба на почетокот на периодот	Трансакции		Промени врз основа на курсни разлики	Ценовни промени	Останати промени	Состојба на крајот на периодот
			Стекнување со средства/ обврски	Намалување на средства/ обврски				
L624222	Други монетарни финансиски институции		-	-	-	-	-	
L624223	Останати финансиски институции		-	-	-	-	-	
L6242231	Други финансиски посредници освен осигурителни друштва и пензиски фондови		-	-	-	-	-	
L6242232	Помошни финансиски институции		-	-	-	-	-	
L6242233	Осигурителни друштва и пензиски фондови		-	-	-	-	-	
L624224	Централна власт		-	-	-	-	-	
L624225	Фондови за социјално осигурување		-	-	-	-	-	
L624226	Локална власт		-	-	-	-	-	
L624227	Јавни нефинансиски институции		-	-	-	-	-	
L624228	Останати нефинансиски институции		-	-	-	-	-	
L624229	Други резиденти		-	-	-	-	-	
L6242291	Физички лица		-	-	-	-	-	
L6242292	Самостојни вршители на дејност		-	-	-	-	-	
L6242293	Непрофитни институции коишто им служат на домаќинствата		-	-	-	-	-	
L62423	Останати обврски		-	-	-	-	-	
L624231	НБРМ		-	-	-	-	-	
L624232	Други монетарни финансиски институции		-	-	-	-	-	
L624233	Останати финансиски институции		-	-	-	-	-	
L6242331	Други финансиски посредници освен осигурителни друштва и пензиски фондови		-	-	-	-	-	
L6242332	Помошни финансиски институции		-	-	-	-	-	
L6242333	Осигурителни друштва и пензиски фондови		-	-	-	-	-	
L624234	Централна власт		-	-	-	-	-	
L624235	Фондови за социјално осигурување		-	-	-	-	-	
L624236	Локална власт		-	-	-	-	-	
L624237	Јавни нефинансиски институции		-	-	-	-	-	
L624238	Останати нефинансиски институции		-	-	-	-	-	
L624239	Други резиденти		-	-	-	-	-	
L6242391	Физички лица		-	-	-	-	-	
L6242392	Самостојни вршители на дејност		-	-	-	-	-	
L6242393	Непрофитни институции коишто им служат на домаќинствата		-	-	-	-	-	
L625	Останато - нерезиденти		-	-	-	-	-	
L6251	Во денари		-	-	-	-	-	
L62511	Дивиденди		-	-	-	-	-	
L62512	Сметки за порамнување		-	-	-	-	-	
L62513	Други обврски		-	-	-	-	-	
L6252	Во странска валута		-	-	-	-	-	
L62521	Дивиденди		-	-	-	-	-	
L62522	Сметки за порамнување		-	-	-	-	-	
L62523	Други обврски		-	-	-	-	-	
L7	АКЦИИ И ОСТАНАТ СОПСТВЕНИЧКИ КАПИТАЛ		-	-	-	-	-	
L71	Акции и останат сопственички капитал, со исклучок на удели во инвестициски и пензиски фондови		-	-	-	-	-	
L711	Акции коишто котираат на берзата		-	-	-	-	-	
L7111	Во денари		-	-	-	-	-	
L711101	НБРМ		-	-	-	-	-	
L711102	Други монетарни финансиски институции		-	-	-	-	-	
L711103	Останати финансиски институции		-	-	-	-	-	
L7111031	Други финансиски посредници освен осигурителни друштва и пензиски фондови		-	-	-	-	-	
L7111032	Помошни финансиски институции		-	-	-	-	-	
L7111033	Осигурителни друштва и пензиски фондови		-	-	-	-	-	
L711104	Централна власт		-	-	-	-	-	
L711105	Фондови за социјално осигурување		-	-	-	-	-	
L711106	Локална власт		-	-	-	-	-	
L711107	Јавни нефинансиски институции		-	-	-	-	-	
L711108	Останати нефинансиски институции		-	-	-	-	-	
L711109	Други резиденти		-	-	-	-	-	
L7111091	Физички лица		-	-	-	-	-	
L7111092	Самостојни вршители на дејност		-	-	-	-	-	
L7111093	Непрофитни институции коишто им служат на домаќинствата		-	-	-	-	-	
L711110	Нерезиденти		-	-	-	-	-	
L71112	Во странска валута		-	-	-	-	-	
L711201	НБРМ		-	-	-	-	-	
L711202	Други монетарни финансиски институции		-	-	-	-	-	
L711203	Останати финансиски институции		-	-	-	-	-	
L7112031	Други финансиски посредници освен осигурителни друштва и пензиски фондови		-	-	-	-	-	
L7112032	Помошни финансиски институции		-	-	-	-	-	
L7112033	Осигурителни друштва и пензиски фондови		-	-	-	-	-	
L711204	Централна власт		-	-	-	-	-	
L711205	Фондови за социјално осигурување		-	-	-	-	-	
L711206	Локална власт		-	-	-	-	-	
L711207	Јавни нефинансиски институции		-	-	-	-	-	
L711208	Останати нефинансиски институции		-	-	-	-	-	
L711209	Други резиденти		-	-	-	-	-	
L7112091	Физички лица		-	-	-	-	-	
L7112092	Самостојни вршители на дејност		-	-	-	-	-	
L7112093	Непрофитни институции коишто им служат на домаќинствата		-	-	-	-	-	
L711210	Нерезиденти		-	-	-	-	-	
L712	Акции коишто не котираат на берзата		-	-	-	-	-	
L7121	Во денари		-	-	-	-	-	
L71211	НБРМ		-	-	-	-	-	
L71212	Други монетарни финансиски институции		-	-	-	-	-	
L71213	Останати финансиски институции		-	-	-	-	-	
L712131	Други финансиски посредници освен осигурителни друштва и пензиски фондови		-	-	-	-	-	
L712132	Помошни финансиски институции		-	-	-	-	-	

Е - код	ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Состојба на почетокот на периодот	Трансакции		Промени врз основа на курсни разлики	Ценовни промени	Останати промени	Состојба на крајот на периодот
			Стекнување со средства/ обврски	Намалување на средства/ обврски				
L712133 L71214 L71215 L71216 L71217 L71218 L71219 L712191 L712192	Осигурителни друштва и пензиски фондови Централна власт Фондови за социјално осигурување Локална власт Јавни нефинансиски институции Останати нефинансиски институции Други резиденти Физички лица Самостојни вршители на дејност							
L712193 L71219 L7122 L712201 L712202 L712203	Непрофитни институции коишто им служат на домаќинствата Нерезиденти Во странска валута НБРМ Други монетарни финансиски институции Останати финансиски институции Други финансиски посредници освен осигурителни друштва и пензиски фондови							
L7122031 L7122032 L7122033	Помошни финансиски институции Осигурителни друштва и пензиски фондови							
L712204 L712205 L712206 L712207 L712208 L712209 L7122091 L7122092	Централна власт Фондови за социјално осигурување Локална власт Јавни нефинансиски институции Останати нефинансиски институции Други резиденти Физички лица Самостојни вршители на дејност							
L7122093 L712210	Непрофитни институции коишто им служат на домаќинствата Нерезиденти							
L713	Останат сопственички капитал							
L7131 L713101 L713102 L713103	Во денари НБРМ Други монетарни финансиски институции Останати финансиски институции							
L7131031 L7131032 L7131033	Други финансиски посредници освен осигурителни друштва и пензиски фондови Помошни финансиски институции Осигурителни друштва и пензиски фондови							
L713104 L713105 L713106 L713107 L713108 L713109 L7131091 L7131092	Централна власт Фондови за социјално осигурување Локална власт Јавни нефинансиски институции Останати нефинансиски институции Други резиденти Физички лица Самостојни вршители на дејност							
L7131093 L7131010 L7132 L713201 L713202 L713203	Непрофитни институции коишто им служат на домаќинствата Нерезиденти Во странска валута НБРМ Други монетарни финансиски институции Останати финансиски институции Други финансиски посредници освен осигурителни друштва и пензиски фондови							
L7132031 L7132032 L7132033	Помошни финансиски институции Осигурителни друштва и пензиски фондови							
L713204 L713205 L713206 L713207 L713208 L713209 L7132091 L7132092	Централна власт Фондови за социјално осигурување Локална власт Јавни нефинансиски институции Останати нефинансиски институции Други резиденти Физички лица Самостојни вршители на дејност							
L7132093 L713210	Непрофитни институции коишто им служат на домаќинствата Нерезиденти							
L72	Удели во инвестициски и пензиски фондови							
L721 L72101 L72102 L72103	Во денари НБРМ Други монетарни финансиски институции Останати финансиски институции Други финансиски посредници освен осигурителни друштва и пензиски фондови							
L721031 L721032 L721033	Помошни финансиски институции Осигурителни друштва и пензиски фондови							
L72104 L72105 L72106 L72107 L72108 L72109 L721091 L721092	Централна власт Фондови за социјално осигурување Локална власт Јавни нефинансиски институции Останати нефинансиски институции Други резиденти Физички лица Самостојни вршители на дејност							
L721093 L72110 L722 L72201 L72202 L72203	Непрофитни институции коишто им служат на домаќинствата Нерезиденти Во странска валута НБРМ Други монетарни финансиски институции Останати финансиски институции							

Е - код	ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Состојба на почетокот на периодот	Трансакции		Промени врз основа на курсни разлики	Ценовни промени	Останати промени	Состојба на крајот на периодот
			Стекнување со средства/ обврски	Намалување на средства/ обврски				
L722031 L722032 L722033 L72204 L72205 L72206 L72207 L72208 L72209	Други финансиски посредници освен осигурителни друштва и пензиски фондови Помошни финансиски институции Осигурителни друштва и пензиски фондови Централна власт Фондови за социјално осигурување Локална власт Јавни нефинансиски институции Останати нефинансиски институции Други резиденти							
L722091 L722092	Физички лица Самостојни вршители на дејност							
L722093 L72210 L73 L74 L75 L76	Непрофитни институции коишто им служат на домаќинствата Нерезиденти Задржана добивка Добивка од тековната година Општа и посебна резерва Вредносни прилагодувања							
L8	ВКУПНИ ОБВРСКИ							

Е - код	ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Состојба на почетокот на периодот	Трансакции		Промени врз основа на курсни разлики	Ценовни промени	Останати промени	Состојба на крајот на периодот
			Стекнување со средства/ обврски	Намалување на средства/ обврски				
ДОПОЛНИТЕЛНИ ПОДАТОЦИ:								
MA1	ПРЕСМЕТАНА КАМАТА ЗА ДЕПОЗИТИ							
MA11	Во денари							
MA12	Во странска валута							
MA2	ПРЕСМЕТАНА КАМАТА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ШТО НЕ СЕ АКЦИИ							
MA21	Во денари							
MA22	Во странска валута							
MA3	ПРЕСМЕТАНА КАМАТА ЗА КРЕДИТИ							
MA31	Во денари							
MA32	Во странска валута							
ML2	ПРЕСМЕТАНА КАМАТА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ШТО НЕ СЕ АКЦИИ, исклучени од монетарни агрегати							
ML21	Во денари							
ML22	Во странска валута							
ML3	ПРЕСМЕТАНА КАМАТА ЗА КРЕДИТИ							
ML31	Во денари							
ML32	Во странска валута							

АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ**3435.**

Врз основа на член 21 став (6) од Законот за спортот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/02, 66/04, 81/08, 18/11 и 51/11), директорот на Агенцијата за млади и спорт донесе

П РА В И Л Н И К**ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ДОБИВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ВРШЕЊЕ ДЕЈНОСТ СПОРТ И ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗАРАДИ НЕДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ВРШЕЊЕ ДЕЈНОСТ СПОРТ****Член 1**

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето за добивање на решението за вршење дејност спорт и за формата и содржината на барањето заради недонесување на решение за вршење дејност спорт.

Член 2

Барањето за добивање решение за вршење дејност спорт се поднесува на образец “Барање за добивање на решение за вршење дејност спорт “ во формат А4 на бела хартија даден во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.

Образецот на барањето од став 1 на овој член содржи: назив на органот до кој се поднесува барањето, место за број и датум, во средишниот дел назив на барањето, општи податоци за барателот (назив на правното лице односно име и презиме на физичкото лице-подносител на барањето, седиште на правното лице односно адреса на физичкото лице-подносител на барањето), краток опис поради што се поднесува барањето, приложени документи кон барањето и место за потпис на подносителот на барањето.

Член 3

Барањето заради недонесување на решение за вршење дејност спорт се поднесува на образец “Барање заради недонесување на решение за вршење дејност спорт “ во формат А4 на бела хартија даден во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник.

Образецот на барањето од став 1 на овој член содржи: назив на органот до кој се поднесува барањето, место за број и датум, во средишниот дел назив на барањето, општи податоци за барателот (назив на правното лице односно име и презиме на физичкото лице-подносител на барањето, седиште на правното лице односно адреса на физичкото лице-подносител на барањето), краток опис поради што се поднесува барањето, приложени документи кон барањето и место за потпис на подносителот на барањето.

Член 4

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Број 08-1820/3
4 ноември 2011 година
Скопје

Директор на Агенцијата
за млади и спорт,
м-р **Лазар Поповски, с.р.**

Прилог 1

ДО АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ
СКОПЈЕБАРАЊЕ
за добивање на решение за вршење дејност спортОд _____,
(име и презиме , односно назив на подносителот на барањето)

_____, ул.

_____.
(општина) (адреса односно седиште)

Барам да ми се издаде решение за вршење дејност спорт, согласно членовите 10 и 11 од Законот за спортот.

- Прилог:
- 1.Решение за упис во централен регистер
 - 2.Статут
 - 3.Потврда за прием во членство во федерацијата (клуб)*
 - 4.Потврда за стручно лице (клуб)*
 - 5.Потврда за објект (клуб)*
 6. Попис на здружено членство и опис на систем на натпревари,
(поднесуваат националните спортски федерации)* *

*) - документи од точките 1, 2,3,4, и 5 доставуваат спортските клубови

**) – документи од точките 1, 2 и 6 поднесуваат националните спортски федерации

Подносител на барањето

(Место и датум на поднесување)_____
(потпис и печат)

Прилог 2

ДО ПИСАРНИЦАТА НА
АГЕНЦИЈАТА ЗА МЛАДИ И СПОРТ
СКОПЈЕ

БАРАЊЕ
заради недонесување на решение за вршење дејност спорт

Од _____ ,
(име и презиме односно назив на подносителот на барањето)

_____, ул.

_____.
(општина) (адреса односно седиште)

Молам согласно рокот утврден во членот 21 став (4) од Законот за спортот, да постапите по барањето за добивање на решение за вршење дејност спорт поднесено под бр. _____ на ден _____, чија копија ја доставувам во прилог.

Подносител на барањето

(Место и датум на поднесување)

(потпис и печат)

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО 3436.

Врз основа на член 54 став (5) од Законот за безбедност на храната („Службен весник на Република Македонија“ бр. 157/10 и 53/11), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство во согласност со министерот за здравство донесе

П РА В И Л Н И К ЗА ПОСЕБНИТЕ БАРАЊА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНАТА ЗА ПОСЕБНА НУТРИТИВНА УПОТРЕБА ДИЕТИЧКА ХРАНА ЗА ПОСЕБНИ МЕДИЦИНСКИ НАМЕНИ (*)

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат посебните барања за безбедност на храната за посебна нутритивна употреба - диететска храна за посебни медицински намени во поглед на составот и означувањето на диететска храна за посебни медицински намени и која е презентирана како таква.

Член 2

Одделни изрази употребени во овој правилник го имаат следното значење:

1. „доенчиња“ се деца на возраст до дванаесет месеци; и

2. „диететска храна за посебни медицински намени“ е категорија на храна за посебна нутритивна употреба преработена посебно или е со посебен состав и е наменета за диететска исхрана на болните и се употребува под медицински надзор. Таа е наменета за целосно или делумно хранење на болни со ограничена, ослабната и нарушена способност за земање, варење, апсорбирање, преработување или излачување на обични прехранбени производи или одредени хранливи состојки, содржани во нив или метаболити, или со други медицински одредени потреби за исхрана, кај кои не може да се постигне диететски режим само со прилагодување на нормална диета, со друга храна за посебна нутритивна употреба или со комбинација на двете храни.

Член 3

Диететската храна за посебни медицински намени е поделена во следниве три категории:

а) храна која целосно ги покрива прехранбените потреби, со стандарден состав на хранливост, која кога се употребува во согласност со упатствата на производителот, може да претставува единствен извор на храна за лицата за кои е наменета;

б) храна која целосно ги покрива прехранбените потреби, со посебно прилагоден состав на хранливост, специфични за болеста, или при нарушена здравствена состојба, која кога се употребува во согласност со упатствата на производителот, може да претставува единствен извор на храна за лицата за кои е наменета и

в) храна која не ги покрива прехранбените потреби во целост, со стандарден или со посебно прилагоден состав на хранливост, специфични за болеста, или при нарушена здравствена состојба и која не е погодна за употреба како единствен извор на храна.

Храната од став 1 точки а) и б) на овој член, исто така може да се употребува како делумна замена или како додаток во диетата на болниот.

Член 4

Составот на диететската храна за посебни медицински намени се темели на точни медицински начела и начела за исхрана. Нејзината употреба, во согласност со упатствата од производителот, треба да биде сигурна, корисна и ефективна при исполнување на одредени барања за исхрана на лица за кои е наменета, во согласност со општоприфатени научни податоци.

Диететската храна за посебни медицински намени треба да ги исполнува критериумите за состав, дадени во Прилог, кој е составен дел на овој правилник.

* Со овој правилник се врши усогласување на Директивата 1999/21/ЕЕЗ на Комисијата од 25 март 1999 година за диететски храни за посебни медицински намени (CELEX број 31999L0021).

Член 5

Означувањето на диететската храна за посебни медицински намени покрај податоците утврдени во Правилникот за начинот на означување на храната, треба да ги содржи и следниве задолжителни податоци:

а) расположливата енергетска вредност, изразена во кЈ и kcal, и содржината на протеини, јаглехидрати и масти, изразена во нумеричка форма на 100 g или 100 ml од производот како што се продава и по потреба, на 100 g или 100 ml готов производ, подготвен според упатствата на производителот. Овој податок може да се наведе на даден оброк, како што е наведено на ознаката, или на доза, под услов да е наведено колку дози содржи пакувањето;

б) средното количество од секоја минерална супстанција и на секој витамин во храната, наведено во Прилогот, изразено во нумеричка форма на 100 g или 100 ml од производот така како што се продава и по потреба, на 100 g или 100 ml од готовиот производ подготвен според упатствата на производителот. Овој податок може да се наведе на даден оброк, како што е наведено на ознаката, или на доза, под услов да е наведено колку дози содржи пакувањето;

в) кога е потребно, содржината на составните делови на протеини, јаглехидрати и масти и/или на други хранливи состојки и други нивни компоненти, чија ознака е потребна за правилна наменска употреба на храната, изразена во нумеричка форма на 100 g или 100 ml од производот како што се продава и по потреба, на 100 g или 100 ml готов производ, подготвен според упатствата на производителот. Овој податок може да се наведе на даден оброк, како што е наведено на ознаката или на доза под услов да е наведено колку дози содржи пакувањето;

г) податок за осмолалност или осмоларност на храната, кога е потребно и

д) податок за потеклото и природата на протеинот и/или протеински хидролизати, кои ги содржи храната.

На ознаката на диететската храна за посебни медицински намени се наведуваат следниве задолжителни податоци, кои се изразени со зборовите „важна напомена“ или други соодветни изрази:

а) изјава дека храната мора да се употребува под медицински надзор;

б) изјава дали храната е погодна за употреба како единствен извор на исхрана;

в) кога е потребно, изјава дека храната е наменета за одредена старосна група и

г) кога е потребно, изјава дека храната може да предизвика опасност за здравјето кога го употребуваат лица кои немаат болест, нарушувања или медицински состојби, за кои храната е наменета.

Означувањето на диететската храна за посебни медицински намени, исто така треба да вклучува:

а) изјава „за диететско регулирање...“, каде што во празниот простор се пишува болеста, нарушувањето или медицинските состојби, за кои е наменета храната;

б) кога е потребно, изјава која се однесува на соодветна внимателност при употреба и контраиндикации;

в) опис на својствата и/или карактеристиките на храната што ја прават посебно корисна во врска со хранливите состојки, кои се зголемени, намалени, елиминирани или поинаку изменети, и втемелени во образложението за употреба на храната и

г) кога е потребно, соодветно предупредување дека храната не е за парентерална употреба.

Кога е потребно, означувањето содржи упатства за соодветна подготовка, употреба и чување на храната по отворање на пакувањето.

Член 6

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.02-10384/1
31 октомври 2011 година
Скопје
Министер за здравство,
Никола Тодоров, с.р.

Бр. 02-2074/8
26 октомври 2011 година
Скопје
Директор на Агенција
за храна и ветеринарство,
Дејан Рунтевски, с.р.

Прилог**Основен состав на храна за посебни медицински намени**

Спецификациите се однесуваат за храната што се продава како готов производ или е преработена согласно упатствата од производителот.

1. Храната наведена во член 3 став 1 точка а) на овој правилник посебно наменета за доенчиња, ќе содржи витамини и минерални супстанции, како што е наведено во Табела 1 од овој прилог.

2. Храната наведена во член 3 став 1 точка б) на овој правилник посебно наменета за доенчиња, ќе содржи витамини и минерални супстанции, како што е наведено во Табела 1, без да влијаат на модификациите на една или повеќе хранливи состојки, потребни поради наменетата употреба на храната.

3. Највисоките нивоа на витамини и минерални супстанции во храната од член 3 став 1 точка б) на овој правилник посебно наменета за доенчиња, не смеат да ги надминат вредностите, наведени во Табела 1, без да влијаат на модификациите на една или повеќе хранливи состојки, потребни поради наменетата употреба на храната.

4. Кога ова не е во спротивност со барањата кои ги наложува наменетата употреба, храната за посебни медицински намени за доенчиња ги исполнуваат одредбите за другите хранливи состојки кои се употребуваат за млекото за доенчиња и кашички за доенчиња, во зависност од ситуацијата, согласно Правилникот за храна за посебна нутритивна употреба – млечна храна за доенчиња².

5. Храната наведена во член 3 став 1 точка а) на овој правилник различна од онаа посебно наменета за доенчиња, ќе содржи витамини и минерални супстанции, како што е наведено во Табела 2 од овој прилог.

6. Храната наведена во член 3, став 1, точка б) на овој правилник различна од онаа посебно наменета за доенчиња, ќе содржи витамини и минерални супстанции, како што е наведено во Табела 2, без да влијаат на модификациите на една или повеќе хранливи состојки, потребни поради наменетата употреба на храната.

7. Највисоките вредности на витамини и минерални супстанции во храната од член 3, став 1 точка в) на овој правилник посебно наменета за доенчиња, не смеат да ги надминат вредностите наведени во Табела 2, без да влијаат на модификациите на една или повеќе хранливи состојки, потребни поради наменетата употреба на храната.

Табела 1

Вредности за витамини, минерали и олигоелементи во храна која во целост ги покрива прехранбените потреби наменета за исхрана на доенчиња

Витамини

	На 100 kJ		На 100 kcal	
	минимум	максимум	минимум	максимум
Витамин А (µg RE)	14	43	60	180
Витамин D (µg)	0,25	0,75	1	3
Витамин К (µg)	1	5	4	20
Витамин С (mg)	1,9	6	8	25
Тиамин (mg)	0,01	0,075	0,04	0,3
Рибофлафин (mg)	0,014	0,1	0,06	0,45
Витамин В6 (mg)	0,009	0,075	0,035	0,3
Ниацин (mg NE)	0,2	0,75	0,8	3
Фолна киселина D (µg)	1	6	4	25
Витамин В12 (µg)	0,025	0,12	0,1	0,5
Пантотенска киселина (mg)	0,07	0,5	0,3	2
Биотин (µg)	0,4	5	1,5	20
Витамин Е (mg α-ТЕ)	0,5/g полинезаситени масни киселини изразени како линоленска киселина, но во ниту еден случај помали од 0,1 mg на 100 искористени kJ	0,75	0,5/g полинезаситени масни киселини изразени како линоленска киселина, но во ниту еден случај помали од 0,5 mg на 100 искористени kJ	3

Минерали:

	На 100 kJ		на 100 kcal	
	минимум	максимум	минимум	максимум
Натриум (mg)	5	14	20	60
Хлорид (mg)	12	29	50	125
Калиум (mg)	15	35	60	145
Калциум (mg)	12	60	50	250
Фосфор (mg) ⁽¹⁾	6	22	25	90
Магнезиум (mg)	1,2	3,6	5	15
Железо (µg)	0,12	0,5	0,5	2
Цинк (mg)	0,12	0,6	0,5	2,4
Бакар Cuivre (µg)	4,8	29	20	120
Јод (µg)	1,2	8,4	5	35

Селен (µg)	0,25	0,7	1	3
Манган (mg)	0,012	0,05	0,05	0,2
Хром (µg)	-	2,5	-	10
Молибден (µg)	-	2,5	-	10
Флуор (mg)	-	0,05	-	0,2

(¹) Односот меѓу калциум/ фосфор не смее да биде помал од 1,2 и не поголем од 0,2.

Табела 2

Вредности за витамини, минерали и олигоелементи во храна која во целост ги покрива прехранбените потреби, освен онаа наменета за исхрана на доенчиња

Витамини

	На 100 kJ		На 100 kcal	
	минимум	максимум	минимум	максимум
Витамин А (µg RE)	8,4	43	35	180
Витамин D (µg)	0,12	0,65/0,75 (¹)	0,5	2,5/3 (¹)
Витамин К (µg)	0,85	5	3,5	20
Витамин С (mg)	0,54	5,25	2,25	22
Тиамин (mg)	0,015	0,12	0,06	0,5
Рибофлафин (mg)	0,02	0,12	0,08	0,5
Витамин В6 (mg)	0,02	0,12	0,08	0,5
Ниацин (mg NE)	0,22	0,75	0,9	3
Фолна киселина D (lg)	2,5	12,5	10	50
Витамин В12 (µg)	0,017	0,17	0,07	0,7
Пантотенска киселина (mg)	0,035	0,35	0,15	1,5
Биотин (µg)	0,18	1,8	0,75	7,5
Витамин Е (mg α-ТЕ)	0,5/g полинезаситени масни киселини изразени како линоленска киселина, но во ниту еден случај помали од 0,1 mg на 100 искористени kJ	0,75	0,5/g полинезаситени масни киселини изразени како линоленска киселина, но во ниту еден случај помали од 0,5 mg на 100 искористени kJ	3

(¹) За производи наменети за деца од 1 до 10 години старост.

Минерали:

	На 100 kJ		На 100 kcal	
	минимум	максимум	минимум	максимум
Натриум (mg)	7,2	42	30	175
Хлорид (mg)	7,2	42	30	175
Калиум (mg)	19	70	80	295
Калциум (mg)	8,4/12 ⁽¹⁾	42/60 ⁽¹⁾	35/50 ⁽¹⁾	175/250 ⁽¹⁾
Фосфор (mg)	7,2	19	30	80
Магнезиум (mg)	1,8	6	7,5	25
Железо (mg)	0,12	0,5	0,5	2,0
Цинк (mg)	0,12	0,36	0,5	1,5
Бакар (µg)	15	125	60	500
Јод (µg)	1,55	8,4	6,5	35
Селен (µg)	0,6	2,5	2,5	10
Манган (mg)	0,012	0,12	0,05	0,5
Хром (µg)	0,3	3,6	1,25	15
Молибден (µg)	0,72	4,3	3,5	18
Флуор (mg)	-	0,05	-	0,2

⁽¹⁾ За производи наменети за деца од 1 до 10 години старост.

¹ Правилникот за начинот на означување на храната („Службен весник на Република Македонија“ бр. 118/05) е усогласен со Директивата 1987/250/ЕЕЗ на Комисијата од 15 април 1987 година за индикација на јачината на алкохол по волумен при означување на алкохолните пијалоци за продажба на крајниот потрошувач (CELEX број 31987L0250), Директивата 1989/396/ЕЕЗ на Советот од 14 јуни 1989 година за индикатори или маркери за идентификација на сериите (лотови) на прехранбени производи на кои што се однесуваат (CELEX број 31989L0396), Директивата 1990/496/ЕК на Комисијата од 24 септември 1990 година за означување на нутритивните својства на храната (CELEX број 31990L0496), Регулативата 1991/2092/ЕЕЗ на Советот од 24 јуни 1991 година за органско производство на земјоделски производи и индикациите што при тоа се однесуваат на земјоделските производи и прехранбените производи (CELEX број 31991R2092), Директивата 1994/35/ЕК на Европскиот Парламент и Советот од 30 јуни 1994 година за засладувачи што се користат во прехранбените производи (CELEX број 31994L0035), Директивата 1994/54/ЕК на Комисијата од 18 ноември 1994 година за задолжителна индикација на означувањето на одделни, конкретни прехранбени производи, различни од оние предвидени во Директивата 79/112/ЕЕЗ (CELEX број 31994L054), Директивата 2000/13/ЕК на Европскиот Парламент и на Советот од 20 март 2000 година за приближување на законите на земјите-членки за означување, презентација и рекламирање на храната (CELEX број 32000L0013), Директивата 2002/67/ЕК на Комисијата од 18 јули 2002 година за означување на прехранбени производи што содржат кинин и прехранбени производи што содржат кофеин (CELEX број 32002L0067), Регулативата 2003/1829/ЕК на Европскиот Парламент и Советот од 22 септември 2003 година за генетски модифицирана храна и добиточна храна (CELEX број 32003R1829).

² Правилникот за храна за посебна нутритивна употреба – млечна храна за доенчиња („Службен весник на Република Македонија“ бр.21/11) е усогласен со Директивата 2006/141/ЕЗ на Комисијата од 22 декември 2006 година за почетна формула за доенчиња и за последователна формула за доенчиња и за изменување на Директивата 1999/21/ЕЗ (CELEX 32006L0141) изменета со Регулативата на Комисијата (ЕЗ) бр. 1243/2008 од 12 декември 2008 година за изменување на Анексите III и VI кон Директивата 2006/141/ЕС што се однесуваат на барања во однос на составот на одредени формули за новороденчињата (CELEX 32008L1243).

ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ

3437.

Врз основа на член 89 став 1 од Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство ("Службен весник на Република Македонија" бр. 7/08, 139/08, 64/09 и 52/10) Управниот одбор на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони на својата шеснаесетта редовна седница одржана на ден 29.09.2011 година ја донесе следната

ОДЛУКА ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО

Член 1

Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони започнува постапка за давање на технолошката индустриска развојна зона Тетово по пат на јавно приватно партнерство на приватен партнер кој ќе ја развива, финансира, управува и ќе врши работи на основач на зона. Доделувањето на технолошка индустриска развојна зона Тетово на приватен партнер произлегува од потребата за привлекување на дополнителни инвестиции со кои ќе се поддржи економскиот, технолошкиот и социјалниот развој на северозападниот регион во Македонија чија реализација бара значителни финансиски средства и инвестициски активности. За таа цел се пристапува кон доделување на технолошко индустриска развојна зона Тетово по пат на јавно приватно партнерство на приватен партнер кој има искуство во развој финансирање и управување со зони, со што ќе се овозможи ефикасно работење на технолошко индустриска развојна зона Тетово и привлекување на инвестиции.

Член 2

Цели кои треба да се остварат со учество во јавно приватно партнерство се:

- обезбедување предуслови за локален економски развој на севернозападниот (Полошкиот) регион.
- економски развој,
- зголемување на вработеноста,
- подигање на животниот стандард на населението,
- влез на нови технологии,
- знаења, размена на искуства, деловна соработка и
- привлекување странски инвестиции по пат на повластени услови.

Член 3

Предмет на јавно приватно партнерство е избор на приватен партнер со доделување на договор за јавно приватно партнерство заради развој, финансирање, управување и вршење работи на основач на технолошко индустриска развојна зона "Тетово" со површина од вкупно 94 74 75 м², на земјиште во сопственост на Република Македонија, а ги содржи КП број 4, 5/2, 6, 7, 8, 24, 133 и 140, опишани во имотен лист број 1196, во КО Саракино.

Член 4

Постапката за доделување на договор за јавно приватно партнерство ќе се спроведе со ограничен повик согласно член 33 од Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство.

Член 5

Директорот на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони да формира Комисија за спроведување на постапка за доделување на договор за јавно приватно партнерство во рок од три дена од денот на влегување во сила на оваа одлука.

Член 6

Технолошко индустриска развојна зона Тетово ќе се додели на приватен партнер под услов истиот да има доволно финансиски средства и искуство во основање, развој и управување со економски зони, технолошки зони, логистички зони или други индустриски зони и индустриски паркови, во најмалку една зона.

Член 7

Надоместокот за јавно приватно партнерство ќе се утврди како дел од процент од добивката што приватниот партнер ќе ја исплати на јавниот партнер, согласно договорот за јавно приватно партнерство.

Член 8

Рокот за поднесување на барањето за учество во првата фаза од ограничениот повик изнесува 45 дена од денот на објавувањето на јавниот повик во "Службен весник на Република Македонија", а во втората фаза рокот не може да биде пократок од 40 дена од денот на испраќањето на поканите за доставување на понуди.

Член 9

Висината на надоместокот за издавање на тендерската документација ќе изнесува 200 евра во денарска противвредност по среден курс на Народна Банка на Република Македонија на денот на издавањето на тендерската документација.

Член 10

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", а ќе се објави по добивањето согласност од Владата на Република Македонија.

Бр. 02-720/3
29 септември 2011 година
Скопје

Претседател
на Управен одбор,
Миле Стојановски, с.р.



www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски факс 51.
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2011 година изнесува 10.100,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2011157